



**МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**

Бул. Гоце Делчев бр.18 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861

[www.mrt.com.mk](http://www.mrt.com.mk)

---

**ПРЕДЛОГ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  
НА ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  
ЗА 2018 ГОДИНА**



**МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**  
Бул. Гоце Делчев бб 1000 Скопје, Тел.. 5119860 Факс. 5119861  
[www.mrt.com.mk](http://www.mrt.com.mk)

---

**ГОДИШНА ПРОГРАМА**

**ЗА РАБОТА НА ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

*Скопје, Август 2017 година*

## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

ЈРП Македонска радио телевизија како јавен радиодифузен сервис во Република Македонија, како досега, така и во 2018 година ќе ја извршува својата дејност што опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми на сите програмски сервиси согласно законските обврски утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Програмата на Македонската радио телевизија се емитува преку два редовни телевизиски програмски сервиса, два посебни телевизиски сателитски сервиси и Собранискиот канал, како и три редовни радио програмски сервиси и еден посебен радио сателитски сервис на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и посебни радио програмски сервиси (за соседите, иселениците и сателитски сервис).

Македонската радио телевизија, како активна членка на Европската радиодифузна унија, и во 2018 година ќе соработува со останатите европски јавни радиодифузни сервиси и во иднина самостојно ќе продуцира и ќе реализира копродукции со европски партнери, со цел исполнување на основата цел, создавање и емитување програма на радиото и на телевизијата од сите категории (играна, документарна, образовна, детска, радиодрами и др.) програми коишто се европски аудиовизуелни дела, како дел од законската обврска согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Исто така, во 2018 година на програмските сервиси дневно ќе се емитува изворна македонска програма во износ од 60% од вкупната дневна реализирана програма и програма на јазиците на мнозинските заедници коишто живеат во Република Македонија на дневно ниво од 60%. Изворната музика произведена во Република Македонија на еден телевизиски и еден радио програмски сервис на македонски јазик е предвидено емитување на дневна основа во однос од 50% од целодневната музичка понуда на односниот програмски сервис и изворна музика на еден телевизиски и радио програмски сервис на јазиците на мнозинските заедници во Република Македонија во однос од 50% од целодневната музичка понуда на односниот програмски сервис.

Исто така, забележително е да се напомене дека Македонската радио телевизија во 2018 година, како и досега, ќе ги пренесува најбитните манифестации и настани од

јавен и национален интерес за Република Македонија. Значајно е да се спомене дека Македонската радио телевизија во 2018 година традиционално ќе биде копродуцент и ќе ги пренесува фестивалите; Макфест 2018, Валандово 2018, Скопскиот фестивал 2018, Калинка, потоа фестивалите на немнозинските заедници во РМ: Песно ечи 2018, Шара пее и други.

Македонската радио телевизија ќе има и богата спортска и играна програма и во 2018 година. Вредно е да се споменат, Европско првенство во фудбал, како и многубројните натпревари на репрезентациите на Македонија во ракомет, фудбал, одбојка, понатаму натпреварите на УЕФА Лигата на шампиони, на УЕФА Европската лига, на АБА лига, на СЕХА лига, Формула 1, Македонското првенство во фудбал итн.

Од играната програма во 2018 година предвидено е емитување на повеќе играни и сериски филмови од познати светски продукции, како Сони, Виакон, Ворнер Брос, Старз и многу други.

Програмата на Македонската радио телевизија во 2018 година ќе биде одбележана и со учеството на Изборот за песна на Евровизија 2018 година каде што ќе бидат презентирани македонските музички вредности преку песната-учесничка на овој Фестивал.

МРТ согласно својата програмска поставеност по програмски сервиси и нивната поделеност по програмски жанрови, во 2018 година ќе стави акцент на зголемување на производството на сопствена програма, посебно во делот на образовната, детската и културната програма, како и секојдневното производство на содржини и магазини од информативен карактер. Темите што ќе ги опфаќаат домашната играна и документарна програма во 2018 година ќе бидат од македонската историја, традиција, фолклор, архитектура, културното наследство, економијата и социјалниот живот. Покрај програмите произведени на македонски јазик, ќе бидат произведени и програми на албански јазик и на јазиците на немнозинските заедници во Република Македонија. Македонската радио телевизија е единствен јавен радиодифузен сервис во Европа што произведува и емитува програма на 9 јазици (македонски, албански, турски, српски, влашки, босански, ромски, бугарски и грчки) со што е уникатен пример за зачувување и афирмација на културните и етничките различности во македонското општество.

Од 2015 година тече Јавен повик до сите продуцентски куќи и поединци-продуценти активно да учествуваат со свои идеи и идејни програмски решенија со цел збогатување на програмите на Македонската радио телевизија за 2018 година.

Најдобрите идејни решенија избрани од овој Јавен повик ќе бидат презентирани на програмите на Македонската радио телевизија во 2018 година.

Македонската радио телевизија активно ќе ги поддржува и во идната година сите манифестации, кампањи, културни фестивали коишто се од државно значење.

Во 2018 година, МРТ активно ќе ја продолжи соработката со сите културни институции во Република Македонија ќе ги следи, документира и емитува нивните активности (Македонска опера и балет, Македонски народен театар, Албански театар, Турски театар, Драмски театар, Охридско лето, Струшки вечери на поезијата, Денови на Наим Фрашери, Театар комедија, Фестивал на Античка драма Стоби, Скопски џез фестивал, Скопско лето, Манаки ,Свечени академии како и голем број концерти и спортски манифестации).

Во прилог на пишаниот материјал следуваат Предлог-програмите за 2018 година на сите програмски сервиси на Македонската радио телевизија, а истите ќе бидат реализирани со финансиски средства предвидени во Финансискиот план на МРТ за 2018 година.

Административната поддршка и помош при создавањето и емитувањето на програмата од страна на Македонската радио телевизија ја дава делот на Заедничките функции и администрација. Неговото работење се одвива во согласност со програмските потреби за создавање сопствена програма или откуп на домашна или странска програма, за реализација на поставените цели, како и исполнувањето на законските обврски на МРТ за 2018 година. Исто така, покрај активностите поврзани со програмското работење, Македонската радио телевизија како јавно радиодифузно претпријатие има обврски своето работење да го усогласува со повеќе закони, чиј поголем дел е под надлежност на Заедничките функции и администрација (Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Закон за медиуми, Закон за трговски друштва, Закон за вработени во јавен сектор, Закон за административни службеници, Закон за работни односи, Закон за облигациони односи, Закон за Јавни набавки и др.).

Подолу во текстот на Програмата за работа на МРТ е подетално опишана Програмата за работа на Заедничките функции и администрација на МРТ.

**МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА**  
**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ПРВ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА**  
**МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА**

| НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА            | ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ   | ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ | ВИД НА ПРОДУКЦИЈА      |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА</b> |   |                       |                        |
| <b>Наслов на содржините</b>  |   |                       |                        |
| ДНЕВНИЦИ И ВЕСТИ             | Емитирање секој работен ден од 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30 и 23.00 часот. | Студио                | Сопствено производство |
| БИЗНИС 365                   | Емисија од областа на економијата и бизнисот (емитување еднаш неделно)                            | Студио + прилози      | Сопствено производство |
| ОД НАШ АГОЛ                  | Дебатна политичка емисија (емитување еднаш неделно)   | Студио                | Сопствено производство |
| АКЦЕНТ                       | Дебатна политичка емисија (емитување еднаш неделно)   | Студио                | Сопствено производство |

|   |  |                            |                        |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| СВЕТ  | Емисија за случувањата во светот (емитување еднаш неделно)   | Студио + Прилози           | Сопствено производство |
| <b>РЕДАКЦИЈА НА АКТУЕЛНОСТИ (ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА)</b> |  |                            |                        |
| <b>Наслов на содржините</b>                             |  |                            |                        |
| УТРИНСКА ПРОГРАМА                                       | (емитување секој работен ден + сабота од 6.45 до 9 часот)  | Студио                     | Сопствено производство |
| ОВА Е МАКЕДОНИЈА  | Емисија посветена на општините и нивните активности (емитување секој работен ден од понеделник до петок) | Студио                     | Сопствено производство |
| АГРАР   | Емисија од областа на земјоделството (емитување еднаш неделно)   | Студио/<br>Терен/Репортажа | Сопствено производство |
| ТРЕТА ДОБА  | Емисија за пензионерите и нивниот начин на живот (емитување два пати месечно)                            | Терен/Репортажа            | Сопствено производство |
| ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ ОД                                     |  |                            | Сопствено производство |

|  |   |                     |                           |
|--|---|---------------------|---------------------------|
| ДРЖАВНИ<br>ПРАЗНИЦИ<br>(СВЕЧЕНИ<br>АКАДЕМИИ) |   |                     |                           |
| <b>КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ПРОГРАМА</b>           |   |                     |                           |
| <b>Наслов на содржините</b>                  |   |                     |                           |
| СТИСНИ ПЛЕЈ                                  | Емисијата<br>обработува теми<br>од мак. забавна<br>музика и естрада<br>(емитување<br>еднаш неделно) | Студио              | Сопствено<br>Производство |
| ВИТРАЖ                                       | Емисија од<br>областа на<br>културата<br>(емитување<br>еднаш неделно)                               | Студио +<br>Прилози | Сопствено производство    |
| НЕДЕЛЕН<br>МАГАЗИН                           | Магазинска<br>контактна<br>емисија<br>(емитување<br>еднаш неделно)                                  | Студио +<br>Прилози | Сопствено производство    |
| ЕДНОСТАВНО<br>ЗАВОДЛИВО                      | Лајфстајл<br>емисија за урбан<br>начин на живот<br>(емитување<br>еднаш неделно)                     | Студио +<br>Прилози | Сопствено производство    |
| СКОПСКИ<br>ФЕСТИВАЛ                          | Фестивал  |                     | Сопствено производство    |
| ЦВЕТНИЦИ                                     | Фестивал  |                     | Сопствено производство    |
| ЕВРОВИЗИЈА                                   | Фестивал  |                     |                           |



|                                     |  |                 |                                     |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
|                                     |  |                 |                                     |
| <b>ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА</b>           |  |                 |                                     |
| <b>Наслов на содржините</b>         |  |                 |                                     |
| ГОЛЕМ ОДМОР                         | Училишна програма (емитување секој работен ден од понеделник до петок)                           | Студио          | Сопствено производство              |
| ДОСИЕ СТУДЕНТИ                      | Емисијата обработува теми животот на студентите и факултетските студии (емитување еднаш неделно) | Студио          | Сопствено производство              |
| ПЕТТИОТ АНГЕЛ                       | Специјализирана емисија за лица со пречки во развојот (емитување два пати месечно)               | Терен/Екстериер | Сопствено производство              |
| СВЕТОТ НА ТИШИНАТА                  | Специјализирана емисија за глувонемите (емитување два пати месечно)                              | Терен/Екстериер | Сопствено производство              |
| <b>ИГРАНО-ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА</b> |  |                 |                                     |
| <b>Наслов на содржините</b>         |  |                 |                                     |
| ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ РЕПОРТАЖИ И    |  |                 | Сопствено производство/копродукција |

|   |   |                  |                        |
|---|---|------------------|------------------------|
| ЕМИСИИ  |   |                  |                        |
| ОБРАБОТЕНА ПРОГРАМА (ФИЛМОВИ, СЕРИИ, ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ И АНИМИРАНА ПРОГРАМА) |   |                  |                        |
| <b>СПОРТСКА ПРОГРАМА</b>  |   |                  |                        |
| <b>Наслов на содржините</b>   |   |                  |                        |
| ТЕЛЕСПОРТ   | Информативна емисија за спортот (емитување еднаш неделно) | Студио + Прилози | Сопствено производство |
| ЛИГА НА ШАМПИОНИ ФУДБАЛ   |   |                  | Откупена програма      |
| ЛИГА ЕВРОПА ФУДБАЛ  |   |                  | Откупена програма      |
| ДОМАШНО ПРВЕНСТВО КОШАРКА + РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                      |   |                  | Сопствено производство |
| ДОМАШНО ПРВЕНСТВО   |   |                  | Сопствено производство |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| ОДБОЈКА + РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                 |  |  |                   |
| ЛИГА НА ШАМПИОНИ РАКОМЕТ                 |  |  | Откупена програма |
| СЕХА ЛИГА РАКОМЕТ                        |  |  | Откупена програма |
| ФОРМУЛА 1                                |  |  | Откупена програма |
| ФУДБАЛСКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СП РУСИЈА 2018 |  |  | Откупена програма |

Првиот програмски сервис на МТВ исто така е медиумски покровител на следниве манифестации и фестивали кои редовно ги снима и емитува нивните програмски содржини:

1. ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМСКА КАМЕРА “БРАЌА МАНАКИ”
2. ОХРИДСКО ЛЕТО
3. СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА
4. МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ
5. ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА
6. СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ
7. ОФФ ФЕСТ
8. МАКФЕСТ
9. ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ ПЕСНИ “ВАЛАНДОВО”

10. ЛЕШОК ФЕСТИВАЛ

11. МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА “ПОТОЧИЊА”

12. МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА (КОНЦЕРТИ)

13. МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ (КОНЦЕРТИ)

14. ДРАМСКИ ТЕАТАР (ТЕАТАРСКИ ПРЕТСТАВИ)

15. МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР (ТЕАТАРСКИ ПРЕТСТАВИ)

16. ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ (ТЕАТАРСКИ ПРЕТСТАВИ)

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВТОРИОТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА  
МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА**

Програмата на Втората програма на МТВ е концепирана во согласност со програмските видувања на програмските уредници на оваа програма, како и во непосреден контакт со уредниците на редакциите на немнозинските заедници на Втората програма на МТВ.

Програмските целини се во согласност со мандатот на Јавниот радиодифузен сервис и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во делот за МРТ.

Програмата што Ви ја доставуваме во целост кореспондира со новата динамика и реформската стратегија на МРТ-МТВ.

| НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА  | ЕКСПЛИКАЦИЈА<br>НА ДЕЛ ОД<br>СОДРЖИНИТЕ | ДОПОЛНИТЕЛНИ<br>НАПОМЕНИ               | КАКОВ ВИД<br>НА<br>ПРОДУКЦИЈА |
|--|---|--|-------------------------------|
| <b>ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК</b>                   |   |  |                               |
| <b>I-Редакција на дневни информации на албански јазик на МТВ</b> |   |  |                               |
| <b>1-ДНЕВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |   |  |                               |
| <b>Вести</b><br>15 минути целогодишна динамика                   | Се емитуваат во 12:00                   | Секој ден<br>365x15=5.475 минути       | Сопствено производство        |
| <b>Флеш вести 5 минути</b><br>целогодишна динамика               | Се емитуваат во во 00:00 01:00 и 07:00  | Секој ден<br>365x5=1.825 минути        | Сопствено производство        |
| <b>ТВ дневник на албански јазик</b><br>Целогодишна динамика      | Се емитуваат во 18:30 и 22:00           | Секој ден<br>365x(30x2)= 21.900 минути | Сопствено производство        |
| <b>ТОП вести на алб.јазик</b><br>Целогодишна динамика-           | Се емитуваат во 10:00 и 14:00           | Секој ден                              | Сопствено                     |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Понеделник Петок (15 минути)   |   | 365x15=5.475 мин  | производство                              |
| <b>КЕ СЕ ДОДАДЕ УШТЕ ЕДЕН ДНЕВНИК ОД 30 МИНУТИ, ВО 16:00 , И ВЕСТИ ОД 15 МИН ВО 09:00, КОГА ВТОР СЕРВИС КЕ ПРЕМИНЕ НА ЕМИТУВАЊЕ 24-ЧАСОВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК СПОРЕД ЗАКОНОТ</b>                         |   |   |   |
| <b>2- РЕДАКЦИЈА НА АКТУЕЛНОСТИ</b>   |   |   |   |
| <b>Наслов на содржините</b>  |   |   |   |
| <b>Аргумент</b><br>-60 минутна, седмична   | Дебатна политичка   | Секој вторник<br>20:30<br>30 x 60=1.800 мин                     | Сопствено производство                    |
| <b>Европа денес</b><br>-седмична 30 минутна  | емисија на актуелни<br>Теми од надворешна политика                            | Секој петок 21:30<br>30 x 30 = 900 мин                          | Обработена, надворешно производство ( DW) |
| <b>КЕ СЕ ДОДАДЕ УШТЕ ЕДНА ПОЛИТИЧКА ДЕБАТА ОД 60 МИНУТИ, КОГА ВТОР ПРОГРАМСКИ СЕРВИС КЕ ПРЕМИНЕ НА ЕМИТУВАЊЕ 24-ЧАСОВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК СПОРЕД ЗАКОНОТ, СО ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ БАРАНИ РАБОТНИ МЕСТА</b>    |   |   |   |
| <b>3-УТРИНСКА РЕДАКЦИЈА ( УТРИНСКА И ПОПЛАДНЕВНА РЕДАКЦИЈА)</b>  |   |   |   |
| <b>Наслови</b>   |   |   |   |
| <b>Разбуди се со нас</b><br>Целогодишна динамика-5 дена во седмицата-120 минути.   | Информативно забавна емисија на актуелни дневни настани со учество и на гости | 5 дена во неделата<br>понеделник-петок<br>250 x 120 =30.000 мин | Сопствено производство                    |
| <b>КЕ СЕ ДОДАДЕ УШТЕ ЕДНА ПОПЛАДНЕВНА ЕМИСИЈА ОД 60 МИНУТИ , КОГА ВТОР ПРОГРАМСКИ СЕРВИС КЕ ПРЕМИНЕ НА ЕМИТУВАЊЕ 24-ЧАСОВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК СПОРЕД ЗАКОНОТ СО ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ БАРАНИ РАБОТНИ МЕСТА</b> |   |   |   |
| <b>4 -РЕДАКЦИЈА ЗА СТОПАНСТВО, ПРЕТПРИЕМАШТВО И МЕНАЏМЕНТ</b>  |   |   |   |
| Бизнис Плус – 40 мин – седмична- 35емисии на годишно ниво  | Емисија за економија  | Секој четврток<br>20:00<br>12 x 45 = 540 мин                    | Сопствено производство                    |
| <b>Солзи и радости</b><br>- 30 минути, седмична, 35 емисии на годишно ниво   | Емисија од социјален карактер   | Терен<br>Секој вторник 20:00<br>35 x 30 = 1.050 мин             | Сопствено производство                    |

| <b>5-СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА</b>   |  |  |                        |
|---|--|--|------------------------|
| <b>Спортски понеделник</b><br>-30 минутна, седмична,<br>30 емисии на годишно<br>ниво  | Емисијата е преглед на најинтересните спортски настани кај нас и во светот, а во дел во екстериер се снимаат и кратки прилози (по потреба) | Виртуелно студио<br>Секој понеделник<br>19:30<br><br>30 x 30 = 900 мин | Сопствено производство |
| <b>Студио спорт</b><br><br><b>Лига на Шампиони во динамика на емитување како и Прв програмски сервис на МРТ ( и Европска лига зависи од купената програмска содржина)</b> |  | Исто како прв програмски сервис  |                        |

| <b>II-НАУЧНО-ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА</b>                                      |   |   |                        |
|--|---|---|------------------------|
| <b>1- РЕДАКЦИЈА ЗА ДЕЦА</b>  |   |   |                        |
| <b>Сакам да знам</b><br>-25 минутна ,седмична<br><b><u>60 емисии</u></b> | Едукативно детска, со учество на деца, кои низ посета на различни амбиенти,осознаваат различни содржини, пр.обичајни, едукативни и др.содржини, интересни за нивната возраст... | Вторник и петок 18:00<br>25*60=1.500 мин                    | Сопствено производство |
| <b>ПЕТ ПЛУС</b>  | Едукативно детска   | 10 останати неемитувани епизоди од Договорот за 2017 година | Надворешна продукција  |
| 5 анимирани детски серии   | Според новите договори за анимирани детски серии, планираме да надсинхронизираме на албански јазик, 5 детски серии од по  |   |                        |

|   |   |                                      |                         |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
|   | 30 мин  |                                      |                         |
| <b>Си беше еднаш...</b><br>- 15 минутни емисии,<br>седмична | Приказни<br>илустрирани со<br>сликички од детски<br>книги | 80 емисии x 15<br>минути = 1.200 мин | Сопствена<br>продукција |

**ИМАМЕ 4 НОВИ НАСЛОВИ СПРЕМНИ КАКО ИДЕЈА, НО ИСТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КОГА ВТОР ПРОГРАМСКИ СЕРВИС ЌЕ ПРЕМИНЕ НА ЕМИТУВАЊЕ 24-ЧАСОВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК СПОРЕД ЗАКОНОТ, СО ДОПОЛНИТЕЛИНТЕ БАРАНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАТОА ШТО ВО МОМЕНТОТ ОВАА РЕДАКЦИЈА ИМА САМО ЕДЕН ВРАБОТЕН .**

## **II- РЕДАКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

|   |  |                 |                          |
|---|--|-----------------|--------------------------|
|   |  |                 |                          |
| <b>Про вита</b><br>60 минути, седмична,<br>32 емисии  | Емисија за<br>здравството  | 60*32=1.920 мин | Сопствена<br>продукција  |
| <b>Опен</b><br>45 минути, седмична, 32<br>емисии  | Дебата, интервјуа  | 45*32=1.440 мин | Сопствена<br>продукција  |
|   |  |                 |                          |
| <b>Хоризонти</b><br><b>60 минути- 2 емисии</b>  | Емисија која во<br>фокусот има<br>актуелни теми за<br>образованието      | 60*20=1.200 мин | Сопствена<br>продукција  |
| <b>Верски емисии</b><br><b>30 емисии за месец</b><br><b>Рамазан</b><br><b>30 минути</b>                                       |  | 30*30=900 мин   | Сопствена<br>продукција  |
| <b>Сакаме да го<br/>продолжиме<br/>договорот со<br/>продуцентите на<br/>емисијата- Малку<br/>повеќе</b><br>30 мин, 45 епизоди | Неделна емисија<br>поврзана за<br>најновите трендови<br>на технологијата |                 | надворешна<br>продукција |

## **III –КУЛТУРНО-ЗАБАВНА ПРОГРАМА**

### **1-РЕДАКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ**

#### **2- МУЗИЧКА РЕДАКЦИЈА**

|                       |  |  |                         |
|-----------------------|--|--|-------------------------|
| <b>Народна музика</b> |  | 15 емисии x 30<br>минути = 450<br>минути | Сопствена<br>продукција |
| <b>Забавна музика</b> |  | 15 емисии x 30                           | Сопствена               |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | минути = 450<br>минути  | продукција  |
| <b>Сериозна музика</b>  |  | 120 min   | Сопствена<br>продукција   |
| <b>Фолклорна музика</b>   |  | 15 емисии x 30<br>минути = 450<br>минути                              | Сопствена<br>продукција   |
| <b>Новогодишна емисија</b>  |  | 300 минути  | Сопствена<br>продукција   |
| <b>Фестивали</b>  | <b>Заеднички со<br/>Првиот програмски<br/>сервис, кога имаме<br/>интерес и<br/>поединечни кога се<br/>од интерес за<br/>таргет групата</b>                       |   | Фестивалите<br>на Втор<br>програмски<br>сервис се на<br>крајот на<br>табелата |
| <b>3-КОНТАКТНО РЕКРЕАТИВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |  |   |   |
| <b>Урбан соул<br/>6-седмични емисии<br/>15 минути (Договорот<br/>трае до јули 2018 год)</b> | Емисија со<br>информативно<br>забавен карактер,<br>која по својата<br>физиономија е<br>опуштена и се<br>фокусира на<br>настаните и<br>личностите од<br>естрадата | Од<br>понеделник до<br>сабота 19:15<br><br>306 x 15 = 4.590<br>минути | Копродукција  |
| <b>Ало ВИП<br/>30 минути, седмична</b>  | Емисија која низ<br>телефонски<br>разговори<br>проследени со<br>слајдови и<br>филмувани прилози<br>ги контактира<br>познатите личности<br>од естрадата...        | Секоја недела<br>20:00<br>40 x 30 = 1.200<br>минути                   | Сопствена<br>продукција   |
| <b>Биографија<br/>седмична, 30 минути</b>   | Биографска скица на<br>познати личности од<br>естрадата но и<br>пошироко со посета<br>во нивниот дом,<br>работен амбиент и<br>сл.                                |   | Сопствена<br>продукција   |
| <b>Вип топ 5<br/>Седмична, 30 минутна</b>   | Топ листа на песни<br>по избор на ВИП  | Секој<br>понеделник   | Сопствена<br>продукција   |

|  |                       |   |                      |
|--|-----------------------|---|----------------------|
|  | гостинот на емисијата | 21:30<br>40 x 30 = 1.200<br>минути                  |                      |
| <b>Топ листа на народни песни</b><br><b>Седмични, а на годишно ниво 45 емисии по 30 минути</b> |                       | Секоја недела<br>19:30<br>40 x 30 = 1.200<br>минути | Сопствена продукција |
| <b>Топ листа на забавни песни</b><br><b>-седмични а на годишно ниво 45 емисии по 30 минути</b> |                       | Секоја сабота<br>19:30<br>40 x 30 = 1.200<br>минути | Сопствена продукција |

|  |  |                                     |                        |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>IV-ИГРАНО ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА</b>   |  |                                     |                        |
| <b>1-ДОКУМЕНТАРНА РЕДАКЦИЈА</b>  |  |                                     |                        |
| <b>а)Документарни емисии</b><br><b>Четири премиерни документарни емисии од сопствено производство, секоја во времетраење до 45 минути, а на годишно ниво 44 емисии</b> | Поширок спектар на документарни теми портрети, патеписи, луге и судбини и др,  | 44 емисии x 45 минути = 1980 минути | Сопствено производство |
| <b>50 документарни емисии на автори од албанското говорно подрачје, секоја во траење од 30 до 40 минути...</b>   | Документарни содржини од албански сценаристи (документаристи)  |                                     | Надворешна продукција  |
| <b>Копнеж по Родниот Крај</b><br><b>25-30 мин - 20 Епизоди</b>   | Емисии посветени на албанските иселеници кои се враќаат да инвестираат во родниот крај   |                                     | Надворешна продукција  |
| NGA BREZI NE BREZ (Од татко до син)  | Кратки репортажи од по 30 минути, со кој сакаме да опфатиме професии кои успеаја да преживеат во модерното време, пренесувајќи од поголемите до најмладите | <b>НОВА</b>                         | Сопствена продукција   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | членови на семејството  |   |   |
| <b>2-РЕДАКЦИЈА ЗА ДРАМА И ФИЛМ</b>   |   |   |   |
| <b>ТЕАТАРОТ ВО ЕКРАН</b>   | Се снимаа три театарски ДРАМИ, премиери или пак во договор со театарски ансамбли  | 10 на годишно ниво                            |   |
| <b>Еден домашен серијал од 30 серии по 30 минути</b>                             | Чекаме понуди   |   | Надворешна продукција                             |
| <b>Видео витрина седмични а на годишно ниво 35 емисии по 20 минути</b>           | Емисија за најновите техники во филмската индустрија и употребата на истите во современите филмови                        | Секоја недела 21:30<br>40 x 30 = 1.200 минути | Сопствено производство                            |
| <b>Филм</b>  | Филмската продукција се купува/ емитува согласно заедничкиот програмски интерес Првиот и Вториот програмски сервис на МТВ |   | Надворешна продукција титлувана на албански јазик |
| <b>Албански народни приказни 30 епизоди по 30 минути</b>                         |   |   | Надворешна продукција                             |
| <b>3-РЕДАКЦИЈА ЗА ОБРАБОТЕНА ПРОГРАМА</b>  |   |   |   |
| <b>Обработени документарни емисии</b>  | <b>Обработената продукција се реализира согласно заедничката шема со Првот програмски сервис</b>                          | 80 емисии x 45 минути = 3600 минути           | Надворешна продукција титлувана на албански јазик |
| <b>Список на фестивали и други содржини, за кои е потребно репортажната кола</b> |   |   |   |

**СНИМАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>МУСЛИМАНСКА НОВА ГОДИНА-</b>  | 1 годишно x 90 минути = 90 минути   |
| <b>РАМАЗАН БАЈРАМ</b>  | 1 годишно x 120 минути = 120 минути |
| <b>КУРБАН БАЈРАМ</b>   | 1 годишно x 120 минути = 120 минути |
| <b>ДЕНОВИ НА НАИМ ФРАШЕРИ</b>  | 1 годишно x 60 минути = 60 минути   |
| <b>ДЕНОТ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКАТА</b>  | 1 годишно x 60 минути = 60 минути   |
| <b>ДЕНОТ НА АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ</b>   | 1 годишно x 60 минути = 60 минути   |
| <b>БЛЕТЕЗАТ-фестивал за деца</b>   | 1 годишно x 60 минути = 60 минути   |
| <b>ВИНОЖИТО-фестивал за деца</b>   | 1 годишно x 60 минути = 60 минути   |
| <b>Други фестивали превземени без парични надоместок од независни продуценти</b> |                                     |
| <b>Шарра пее ( фолклорен)</b>  | 3 дена x 90 минути = 270 минути     |
| <b>Песно Ечи ( народен)</b>  | 3 дена x 90 минути = 270 минути     |
| <b>Нота фест ( златна нота) ( забавен)</b>                                       |                                     |
| <b>Звуците на Чаршијата –</b>  | 1 годишно x 120 минути = 120 минути |
| <b>Тетовското лето</b>   | 3 дена x 90 минути = 270 минути     |
| <b>Поводни концерти и свечени академии</b>                                       |                                     |

**РЕДАКЦИИ НА НЕМНОЗИСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА МТВ2 ЗА 2018 година ( ако не се реши проблемот да поминат во друг канал )**

| <b>Наслови на емисиите<br/>-Динамика на емитување<br/>-Техничка поддршка</b> | <b>Експликација на содржините</b> | <b>Евентуални напомени кон емисиите</b> | <b>забелешки</b>       |
|--|-----------------------------------|---|------------------------|
| <b>ПРОГРАМА НА ТУРСКИ ЈАЗИК</b>  |                                   |   |                        |
| <b>I Информативно политичка Редакција</b>                                    |                                   |   |                        |
| <b><u>Вести</u><br/>-30 мин.секојдневна</b>                                  |                                   |   | Сопствено производство |
| <b><u>Флеш вести</u> целогодишна 10 минути</b>                               |                                   |   | Сопствено производство |
| <b><u>Актуел</u><br/>- 45 минути,седмична</b>                                |                                   |   | Сопствено производство |

|   |              |  |                        |
|---|--------------|--|------------------------|
| <b><u>Муабети во сабота</u></b><br>-седмична, 60 минутна, |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Здравство</u></b><br>седмична, 30 минутна,          | интерактивна |  | Сопствено производство |
| <b><u>Политика</u></b><br>-седмична, 60 минутна,          |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Стопанство</u></b><br>-седмична, 30 минутна,        |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Образование</u></b><br>-седмична, 60 минутна,       |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Невладин сектор</u></b><br>- седмична, 30 минутна   |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Надворешна политика</u></b><br>месечна, 30 минутна, |              |  | Сопствено Производство |
| <b>II Културно рекреативна програма</b>                   |              |  |                        |
| <b><u>Амбар</u></b><br>- месечна, 30 минутна,             |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Културен мозаик</u></b><br>- месечна, 30 минутна,   |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Заедно со Вас</u></b><br>- месечна, 30 минутна,     |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Детска емисија</u></b><br>- месечна, 30 минутна,    |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Младински спектар</u></b><br>- месечна, 30 минутна, |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Наши луѓе</u></b><br>- месечна, 30 минутна,         |              |  | Сопствено производство |
| <b><u>Еко Магазин</u></b><br>- месечна, 30 минутна,       |              |  | Сопствено производство |

| <b>РЕДАКЦИЈА НА РОМСКИ ЈАЗИК</b>                         |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <b><u>Детски емисии</u></b><br>-5 емисии на годишно ниво |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Василичка</u></b><br>- 1 емисија на годишно ниво   |  |  | Сопствено производство |

|   |  |  |                        |
|---|--|--|------------------------|
| <b>Новогодишна емисија</b><br>- 1 емисија                     |  |  | Сопствено производство |
| <b>Новогодишна детска</b><br>- 1 емисија                      |  |  | Сопствено производство |
| <b>Труба фест</b><br>-1 емисија                               |  |  | Сопствено производство |
| <b>Бијандипе ( информативна)</b><br>- 156 емисии              |  |  | Сопствено производство |
| <b>Светски ден на ромите</b><br>-една емисија на годишно ниво |  |  | Сопствено производство |
| <b>Гурѓовден</b><br>-една емисија на годишно ниво             |  |  | Сопствено производство |

| <b>РЕДАКЦИЈА НА ВЛАШКИ ЈАЗИК</b>   |                               |  |                        |
|--|-------------------------------|--|------------------------|
| <b>Наслови, динамика</b>   |                               |  |                        |
| <b>Низ призмата на прозорецот</b><br>- 10 емисии на год. ниво 30 мин.    |                               |  |                        |
| <b>Влашкиот мелос-</b><br>- 10 емисии на год. ниво 30 мин.               |                               |  |                        |
| <b>Центри на влашката култура</b><br>- 10 емисии на год. ниво 30 мин.    |                               |  |                        |
| <b>Дебати во живо</b><br>- 10 емисии на год. ниво 30 мин.                | Интерактивни емисија          |  | Сопствено производство |
| <b>Во царството на децата</b><br>- 6 емисии на год. ниво 30 мин.         |                               |  | Сопствено производство |
| <b>Иднината, во рацете на младите</b><br>-10 емисии на год. ниво 30 мин. |                               |  | Сопствено производство |
| <b>Во влашко маало</b><br>-10 емисии на годишно ниво 30 мин.             | Обичаите на влашката заедница |  | Сопствено производство |
| <b>Музички емисии</b><br>-10 емисии на годишно ниво 30 мин.              |                               |  | Сопствено производство |
| <b>Информативни емисии</b><br>-156 емисии на год. ниво 15 мин            |                               |  | Сопствено производство |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <b><u>Новогодишна емисија</u></b><br>- 1 емисија 60 мин.   |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Детска новогодишна</u></b><br>- 1 емисија 30 мин.  |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Денови на влашката култура</u></b><br>- 1 емисија на годишно ниво  |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Концерти</u></b><br>- 2 концерта на годишно ниво   |  |  | Снимање со Р.кола      |
| <b><u>Мал концерт</u></b><br>- 3 мали концерти на годишно ниво   |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Фестивал</u></b><br>- 1 на годишно ниво  |  |  | Снимање со Р.кола      |
| <b><u>Фестивал на детски песни</u></b><br>- 1 фестивал   |  |  | Снимање со Р.кола      |
| <b><u>Етно фест</u></b><br>- 2 фестивала   |  |  | Снимање со Р.кола      |
| <b><u>18-Национален ден на Власите</u></b><br>1 емисија на годишно ниво<br>-репортажна кола и директен пренос, |  |  | Снимање со Р.Кола      |

| <b>РЕДАКЦИЈА НА СРПСКИ ЈАЗИК</b>                         |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <b>Наслови</b>   |  |  |                        |
| <b><u>Свети Сава</u></b><br>-1 емисија на год.ниво       |  |  | Снимање со Р.кола      |
| <b><u>Видовден</u></b><br>-1 емисија на год.ниво         |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Удово</u></b><br>-1 емисија на год.ниво            |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Кајмакчалан</u></b><br>-1 емисија на год.ниво      |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Кумановска битка</u></b><br>-1 емисија на год.ниво |  |  | Сопствено производство |

|  |                       |  |                        |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b><u>Денови на српската дијаспора-БГ</u></b><br>-1 емисија на год.ниво  |                       |  | Сопствено производство |
| <b><u>Музички емисии</u></b><br>-3 музички емисии од 30 минути и една музичка емисија од 60 минути на годишно ниво |                       |  | Сопствено производство |
| <b><u>Денови на српската култура во РМ</u></b><br>- 2 емисии на годишно ниво 30 минути                             |                       |  | Сопствено производство |
| <b><u>Образовна</u></b><br>- 2 емисии на годишно ниво  |                       |  | Сопствено производство |
| <b><u>Новогодишна</u></b><br>-1 емисија  |                       |  | Сопствено производство |
| <b><u>Видик</u></b><br>- 156 емисии (на годишно ниво)  | Информативна програма |  | Сопствено производство |

| <b>РЕДАКЦИЈА НА БОШЊАЧКИ ЈАЗИК</b>                                   |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b><u>Музички емисии</u></b><br>- 12 на годишно ниво 30 мин.         |  |  | Сопствено производство     |
| <b><u>Сехара</u></b><br>-156 емисии на годишно ниво                  |  |  | Сопствено производство     |
| <b><u>Концерти</u></b><br>-2 на годишно ниво                         |  |  | Снимени со репортажна кола |
| <b><u>Новогодишна</u></b><br>- 1 емисија                             |  |  | Сопствено производство     |
| <b><u>Документарни</u></b><br>12 емисии.на годишно ниво по 30 минути |  |  | Сопствено производство     |
| <b><u>Образование</u></b><br>12 емисии                               |  |  | Сопствено производство     |
| <b><u>Земјоделство</u></b><br>“У атару“<br>5 емисии на годишно ниво  |  |  | Сопствено производство     |



|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <b><u>Детски емисии</u></b><br>-“Сехарчичи-дјечја радост“<br>-10 на годишно ниво |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Здравство</u></b><br>-10 емисии на годишно ниво                            |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Култура</u></b><br>-Традиција и обичаји 20 емисии по 30 минути             |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Спорт</u></b><br>“Движи се“<br>5 емисии                                    |  |  | Сопствено производство |
| <b><u>Религија</u></b><br>“Гласот на надежта“<br>5 емисии                        |  |  | Сопствено производство |

Напомена:

Програмата за 2018 година е концептирана земајќи ги предвид актуелните вработени, технички и студиски можности на Вториот програмски сервис и секако дека ќе трпи промени од моментот кога ќе се најде друг канал за емитување на програмите на мнозинските заедници кои моментално се емитуваат од 14:30 до 18:00 на фреквенциите на Втор програмски сервис при МРТ и тогаш кога МТВ 2 ќе има и човечки и технички дополнителни ресурси за креирање на нови содржини.

Одговорен уредник на Втор програмски сервис на МТВ - Мигена Горенца

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА САТЕЛИТСКИОТ ПРОГРАМСКИ  
СЕРВИС НА МРТ1**

Сателитскиот програмски сервис на МРТ1 емитува програма од следниве извори:

- Директно преземање или одложено емитување на актуелните содржини и емисии кои се од сопствена продукција на Првиот програмски сервис на МРТ1;

-Емисии од сопствена продукција на Сателитскиот програмски сервис на МТВ 1.

Сателитскиот програмски сервис на македонски јазик емитува програма непрекинато 24 часа.

| <b>НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА</b>              | <b>ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ</b>   | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ</b>                | <b>ВИД НА ПРОДУКЦИЈА</b> |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|
| <b>САТЕЛИТСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС</b>   |  |   |                          |
| <b>ЕМИСИИ ОД СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА</b> |  |   |                          |
| <b>Македонски вредности</b>           | Во емисијата се застапени теми од областа на културата со посебен акцент на етнологијата и македонското творештво  | Се емитува еднаш неделно                    | Сопствена продукција     |
| <b>Словото Божје</b>                  | Во емисијата се опфатени содржини од Православието. Соговорници се претежно теолози кои ги појаснуват Светите тајни во православната вера, како и значењето на постоењето на Македонската Православна Црква. | Се емитува еднаш месечно и репризно издание | Сопствена продукција     |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| <b>Сведоштва - Академици</b>              | Документарна емисија во која се опфатени животниот и работниот век на ченовите на Македонската академија за науки и уметности   | Се емитува еднаш месечно и репризно издание   | Сопствена продукција |
| <b>Поврзани, Мостови</b>                  | Репортажи снимени во дијаспората посветени на иселеничкиот живот на Македонците   | Според финансиски можности  | Сопствена продукција |
| <b>Видео Журнал</b>                       | Емисии кои ги опфатат активностите на иселениците, за време на нивниот престој во Македонија како и теми кои се од интерес за дијасопрата од Македонија                                     | 10 емисии на годишно ниво со можност за репризи   | Сопствена продукција |
| <b>Моја Македонија</b>                    | Во серијалот се презентират видео материјали за природните реткости, културно историските споменици, атрактивни локации интересни градби во земјава, како и стории од селата во Македонија. | Се емитува во кој било дел од програмската шема. Времетраењето од пет минути го дозволува тоа | Сопствена продукција |
| <b>Директни преноси и одложени снимки</b> | Директни преноси односно одложени снимки на важни настани во Македонија од интерес за иселениците   | Според динамиката на настаните  | Сопствена продукција |
| <b>Фестивали</b>                          | Музички фестивали со традиционално голем интерес меѓу иселениците: „Гоце Фест“ и „Лешочки фестивал“   | Два пати годишно со репризи на нумерите   | Сопствена продукција |

Одговорен уредник на Сателитски Програмски Сервис на МТВ 1- Јулијана Тануровска

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА САТЕЛИТСКИОТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА МРТ2**

Сателитскиот Програмски Сервис на МРТ2 стартуваше со работа на 01.10.2012 и емитуваше програма преку сателит непрекинато 24 часа, додека од август 2015 исто така емитуваше 24 часовна програма но онлине, аплицирајќи го моделот „8+8+8„ со утврден програмски концепт, подготвена шема и надгледување.

Сателитскиот програмски сервис на МРТ2 емитува онлине програма од следниве извори:

-Директно преземање или одложено емитување на актуелните содржини и емисии кои се од сопствена продукција на Вториот програмски сервис на МРТ2;

-Емисии од сопствена продукција на Сателитскиот Програмски Сервис на МРТ 2.

| НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА                            | ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ   | ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ  | ВИД НА ПРОДУКЦИЈА    |
|--|---|--|----------------------|
| <b>САТЕЛИТСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА МРТ 2</b> |   |  |                      |
| <b>ЕМИСИИ ОД СОПСТВЕНА ПРОДУКЦИЈА</b>        |   |  |                      |
| <b>МЁ АФЁR,,<br/>(Поблиску)</b>              | Репортажи, емисии реализирани од дијаспората. Целта е афирмирање на видните успеси во различни области на нашите сограѓани од дијаспората и пресликувањето на нивниот живот таму. | 3 репортажи месечно (зависно од патувањата надвор од земјата)<br>Времетраење од 45-60 минути | Сопствена продукција |

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
| <p><b>“VATRA IME”</b><br/>(Моето огниште)</p> | <p>Реализацијата на репортажите низ земјата произлегува од барањата на нашите иселеници и сонародници да се биде мост на зближување и линк со родниот крај.</p> | <p>30 минутни репортажи снимени на терен, со динамика на емитување два пати месечно, доколку се обезбедат човечки капацитети.</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
|---|---|---|-----------------------------|

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| <p><b>INTERVISTĚ”</b><br/>(ИНТЕРВЈУ)</p>              | <p>Во <b>“INTERVISTĚ”</b> (ИНТЕРВЈУ) се третираат политички теми кои зависно од настаните во земјата се во интерес за дијаспората.</p>   | <p>30 минутно интервју реализирано во Студио 2 или 3<br/>Планирано да се емитува еднаш месечно и репризно издание</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>“VENDLINDJA IME”</b><br/>(Мојот роден крај)</p> | <p>Во серијалот се презентираат видео материјали и информации за природни реткости, културно-историски споменици и атрактивни локации</p>  | <p>Два видео материјала неделно во времетраење од 5-10 минути, снимени на терен.</p>                                  | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>ТЕМА ЈОНĚ”</b> (Наша тема)</p>                  | <p>Во оваа студиска дебата ќе се третираат теми од интерес за нашите сограѓани во странство, а кои претежно ќе бидат фокусирани на теми од областа на економијата, начините за инвестирање во РМ и можностите што ги нуди земјата на овој план. Повремено би се опфатиле и политички теми, што се во интерес за дијаспората.</p> | <p>Се планира да биде двонеделна 30 минутна дебатна емисија во студио, доколку САТ 2 има човечки капацитети</p>       | <p>Сопствена продукција</p> |

|            |  |   |                               |
|------------|--|---|-------------------------------|
| <b>VOX</b> | <p>Целта на емисијата е воспоставување постојан контакт со иселениците и нашите граѓани во дијаспората. Во овие емисии освен бројни гости од уметноста и естрадата, би учествувале претставници на институциите и други гости.</p> | <p>Се планира да биде неделна 60 минутна контактено-забавна емисија во Студио 2 или 3, доколку САТ 2 има човечки капацитети. Досега не беа исполнети условите за реализација на истата.</p> | <p>Сопствено производство</p> |
|------------|--|---|-------------------------------|

Одговорен уредник на Сателитски Програмски Сервис на МТВ - Мерита Дулатаху

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА СОБРАНИСКИОТ СЕРВИС НА  
МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА**

Собранискиот сервис на Македонската Телевизија согласно обврските од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги чл. 107 став 6 има обврска да го обезбеди програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден во Законот на Собрание на Република Македонија.

Активностите на Собранието на РМ ќе бидат програмски реализирани преку директни преноси или одложно емитувани снимки.

| <b>НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА</b>  | <b>ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ</b>                          | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ</b> | <b>ВИД НА ПРОДУКЦИЈА</b>                           |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>СОБРАНИСКИ СЕРВИС / МТВ</b>  |   |                              |  |
| <b>ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ</b>   |   |                              |  |
| Директни преноси од седниците на Собранието на РМ   | Термините и времетраењето не можат претходно да бидат испланирани |                              | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| Директни преноси од Комисијата за финансирање и буџет од расправата за усвојување и ребаланс на буџетот | Термините и времетраењето не можат претходно да бидат испланирани |                              | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| Директен пренос од годишното обраќање на Претседателот на државата                                      |   |                              | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Директени преноси од седници на кои ќе се обраќаат претседатели на парламенти на други држави и меѓународни политичари |  |  | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| <b>СНИМКИ</b>  |  |  |  |
| Од собраниските комисии  | Термините и времетраењето без можност за претходно планирање |  | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| Посети на меѓународни политичари доколку средбите се отворени за медиумите.  | Термините и времетраењето без можност за претходно планирање |  | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| Доделување на државни награди  |  |  | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |
| Надзорни расправи  | Термините и времетраењето без можност за претходно планирање |  | Човечки и технички ресурси на МТВ и Собрание на РМ |

Собранискиот сервис на Македонската Телевизија за 2018 година не е во можност да планира дополнителни програмски содржини, утврдени со критериумите во Законот за Собранието на РМ - член 32 .

Во Програмскиот сервис има вработено тројца новинари кои се ангажирани на следење на активностите на Собранието на РМ.

Од овие причини концептот на програмата за 2018 година на Собранискиот сервис на Македонската Телевизија ќе се базира на емитување на програма што ќе ги покрива активностите на Собранието на РМ ,дополнета со емитување на архивски содржини, и превземање на дел од информативните појаси на МТВ.

Одговорен уредник на Собраниски сервис на Македонската Телевизија - Виолета Димовска



**МАКЕДОНСКО РАДИО**  
**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ПРВ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА**  
**МАКЕДОНСКОТО РАДИО - РАДИО СКОПЈЕ**

Програмата на Првиот програмски сервис на Македонското радио - Радио Скопје е концепирана со програмските видувања на Одговорниот уредник на сервисот во согласност со мислењето на програмските уредници како и уредниците на редакциите во Првиот програмски сервис на Македонското радио – Радио Скопје.

Програмските целини се во согласност со мандатот на Јавниот радиодифузен сервис и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во делот за МРТ.

Програмата што се доставува за 2018-та година кореспондира со новата динамика и реформската стратегија на МРТ.

| НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА  | ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ                                     | ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ | ВИД НА ПРОДУКЦИЈА      |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК</b>   |   |                       |                        |
| <b>I-Редакција на дневни информации на македонски јазик на МРА</b>                             |   |                       |                        |
| <b>1-ДНЕВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |   |                       |                        |
| <b>Вести</b><br>5 минути<br>целогодишна<br>динамика  | Се емитуваат во 6.00,10.00,17.00 и 24.00                              | Студио                | Сопствено производство |
| <b>Флеш вести</b><br>Целогодишна<br>динамика   | Се емитуваат во 8.00,9.00,11.00,13.00,14.00,1.00,2.00, 3.00,4.00,5.00 | Студио                | Сопствено производство |
| <b>Радио весници на МРА-УРВ,Точно напладне,ПРВ,Прес 19,Радио 22</b><br>Целогодишна<br>динамика | Се емитуваат во 7.00,12.00,15.30,19.00,22.00                          | Студио                | Сопствено производство |
| <b>ТОП вести на македонски јазик</b>   | Се емитуваат од понеделник до петок во                                | Студио                | Сопствено              |

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| на Втора програма<br>целогодишна<br>динамика<br>Понеделник - Петок   | 7.30,12.30,13.30 и 16.30  |                                  | производство   |
| <b>2- РЕДАКЦИЈА НА АКТУЕЛНОСТИ</b>   |   |                                  |  |
| <b>Наслов на содржините</b>  |   |                                  |  |
| <b>Актуелно</b><br>-120 минутна,секој<br>работен ден   | Дебатна политичка емисија,<br>интервјуа, репортажи, дневни<br>актуелности и др.   | Студио                           | Сопствено<br>производство                                  |
| <b>Тема на денот</b><br>-15 минутна, од<br>понеделник до петок   | Известување на значајни дневно<br>издвоени настани  | Студио                           | Сопствено<br>производство                                  |
| <b>Радио Спектар</b><br>Саботна, 180<br>минутна  | Информативен магазин со теми од<br>политика, економија, култура,<br>музика  | Студио                           | Сопствено<br>производство                                  |
| <b>3-УТРИНСКА РЕДАКЦИЈА</b>  |   |                                  |  |
| Наслови  |   |                                  |  |
| <b>Утринска на прва-<br/>Хрономер</b><br>Целогодишна<br>динамика - 5 дена во<br>седмицата - 240<br>минути дневно   | Информативно едукативна емисија<br>на актуелни дневни настани,<br>сервисни информации, учество на<br>гости-соговорници  | Студио                           | Сопствено<br>Производство                                  |
| <b>Емисии од 11.05-</b><br>секој работен ден<br>60 минутни емисии<br>со насловите:<br>-Тука околу нас,<br>-Во живо и гласно,<br>-Чувари на<br>здравјето,<br>-За македонскиот<br>литературен јазик,<br><br>Патоказ,<br><br><b>Отворен свет</b><br>55 минутна, вторник<br>во 14.05 часот | Емисии<br><br>За вашето второ јас,<br>За образованието,<br>За здравство,<br>За јазикот,<br>За туризам и безбедност<br><br>Емисија за лицата со посебни<br>потреби | Студио 1<br>НОВО<br><br>Студио 1 | Сопствено<br>производство<br><br>Сопствено<br>производство |
|  |   |                                  |  |

|  |  |          |                        |
|--|--|----------|------------------------|
| <b>Мили, а сепак различни</b><br>55 минутна,<br>вторник во 14.05<br>(два пати месечно)                 | Емисија за животните, домашните миленици   | Студио 1 | Сопствено производство |
| <b>Одблесочи на неделата - Од понеделник до понеделник,</b><br>55 минути,секој понеделник од 14.05 час | Емисија за настани што ја одбележаа неделата                                       | Студио 1 | Сопствено производство |
| <b>Општински подиум</b><br>55 минути –секоја среда од 14.05 часот                                      | Емисија со гости-градоначалници од општините во Македонија                         |          | Сопствено производство |
| <b>Светоглед–сакам да кажам</b><br>55 минутна,<br>секој четврток од 14.05 часот                        | Емисија за актуелни збиднувања во светот   |          | Сопствено производство |
| <b>Од програмата, за програмата,</b> 55 минутна секој петок од 14.05 часот                             | Емисија поткрепена со извадоци од програмата за тоа што се емитува во радио етерот |          | Сопствено производство |
| <b>4 -РЕДАКЦИЈА ЗА СТОПАНСТВО, ПРЕТПРИЕМНИШТВО И МЕНАЏМЕНТ</b>   |  |          |                        |
| <b>Виножито</b><br>55 минутна, недела од 8 часот   | Емисија за земјоделство  | Студио   | Сопствено производство |
| <b>Рефлексии</b><br>- 120 минути, еднаш неделно<br><b>Во фокусот</b><br>120 минути еднаш неделно       | Емисија од социјално економски карактер<br>Емисија од економија                    | Студио   | Сопствено производство |

| <b>5-СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Спорт, музика,- спорт</b><br>-60 минутна,<br>неделна, 52 емисии<br>на годишно ниво  | Емисијата е преглед на најважните спортски настани кај нас и во светот, директни преноси од наши клубови и репрезентации                  | Студио                                    | Сопствено производство  |
| Спортска вечер- директни преноси од 5 до 10 на годишно ниво<br><br>-----<br>Спортски блок во вести во 10.00,15.30 и Радио 22<br><br>-----<br><b>Спортски актуелности, преглед, анализа</b><br>30 минутна во живо, четврток | -----<br><br>-----<br><br>Анализа на актуелните спортски настани кај нас и во светот, најава на претстојните значајни спортски натпревари | Студио<br><br><br><br>-----<br><br>Студио | Сопствено производство<br><br><br><br>-----<br><br>Сопствено производство |

| <b>КУЛТУРНА ПРОГРАМА</b>   |  |        |                        |
|--|--|--------|------------------------|
| <b>ДЕТСКО-ОБРАЗОВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |  |        |                        |
| <b>Утрински жуборења</b><br>-5 минутна, од понеделник до петок           | Едукативно детска, забавна емисија               | Студио | Сопствено производство |
| <b>Детско катче</b><br>-25 минутна, 5 пати неделно                       | Емисија за деца музичко-забавна                  | Студио | Сопствено производство |
| <b>Шарена емисија за деца</b><br>-50 минутна, секоја сабота              | Едукативно-воспитна емисија за деца и млади      | Студио | Сопствено производство |
| <b>Радио театар за деца</b><br>55 минути-секоја недела од 12.00 до 13.00 | Културна едукација за децата од училишна возраст | Студио | Сопствено производство |

| <b>НАУЧНО ДОКУМЕНТАРНА РЕДАКЦИЈА</b>   |  |                     |                                   |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Историски фокус</b><br>-25 минутна, секоја сабота   | Емисија посветена на портрети и процеси од македонското историско минато   | Студио              | Сопствена продукција              |
| <b>Од нашиот незаборав</b><br>-15 минутна, секој понеделник,<br>40 емисии годишно  | Емисија за револуционерното минато на македонскиот народ   |                     | Сопствена продукција              |
| <b>Траги во времето</b><br>55 минутна, секоја втора недела од 9.00 часот   | Портрети на истакнати творци од различни области на општественото живеење  | Студио              | Сопствена продукција              |
| <b>Беседа со пријателот</b><br>55 минутна, секоја прва недела  | Разговор со познати јавни личности од различни области   | Студио              | Сопствено производство            |
| <b>Верата во нас</b><br>30 минутна, секој четврток   | Емисија за историјата на верата, обичаите и празниците   | Студио              | Сопствена продукција              |
| <b>Простор, збор и време</b><br>-120 минутна, секој работен ден од 01-03 часот   | Емисија за литературни и културни дејци од минатото и сегашноста   | Студио              | Сопствено производство            |
| <b>Огледи и погледи</b><br>-30 минутна секој вторник, 18.30 часот<br><b>Православна ризница</b><br>-30 минути секоја среда<br><b>Љубомудрие</b><br>-30 минути секој четврток | Осврти за писатели од светски глас,<br>Поуки за православието кај нас и пошироко,<br>Теми од областа на филозофско-социолошката мисла        | Студио              | Сопствена продукција              |
| <b>III –КУЛТУРНА ПРОГРАМА</b>  |  |                     |                                   |
| <b>1-РЕДАКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ</b>   |  |                     |                                   |
| <b>Културна клучалка</b><br>-55 минутна , секој работен ден  | Емисија од културата, најави, изјави за културните настани, личности, промоции на културни вредности, афирмација на автори итн.<br><br>----- | Студио<br><br>----- | Сопствена продукција<br><br>----- |

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| <p><b>Културен мозаик</b><br/>-120 минутна, секој петок</p> <p>-----</p> <p><b>Минутни за култура-Радио спектар</b><br/>-15 минути, саботно</p>  | <p>Емисија од културата, рецензии, осврти, интервјуа, промоции на културни вредности, афирмација на автори итн...</p> <p>-----</p> <p>Избор на културни настани што ја одбележале седмицата</p> | <p>Студио</p> <p>-----</p> | <p>Сопствена продукција</p> <p>-----</p> <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>МУЗИЧКА ПРОГРАМА - Редакција за популарна музика и Редакција за класична музика</b></p>  |   |                            |  |
| <p>Илустрација и избор на музика во сите програмски појаси</p>   |   |                            | <p>Сопствена продукција</p>  |
| <p>Изработка на шпици и џинглови за МРА-Радио Скопје</p>   |   |                            | <p>Сопствена продукција</p>  |
| <p>Сериозна музика<br/>-ФМ Класик<br/>-Од авторскиот опус<br/>-Романтично пијано<br/>-Музички вињети (секој ден)<br/>-Музика Вива</p>  |   |                            | <p>Сопствена продукција</p>  |
| <p>Народна музика<br/>-Запеало славеј пиле (УП)<br/>-Песна пеам македонска<br/>-Фолклорна естрада<br/>-Серенада<br/>-Фолк топ 10 (еднаш неделно, 60 мин)<br/>-Фолклорна седенка-60 минути четврток</p>                                   |   |                            | <p>Сопствена продукција</p>  |
| <p>Забавна музика<br/>-Музички трендови, 60 минути секој раб. ден<br/>-Сината птица, 30 минути филмска музика<br/>-Концерт во живо, 60 минути Светски и домашни концерти, НОВО<br/>-Џез и блуз<br/>-Глобален бит, НОВО<br/>-Хит микс</p> |   |                            |  |

|  |  |          |                        |
|--|--|----------|------------------------|
| -Етно синтезис<br>-Песни на една младост-30 минути<br>секој ден од 16.00<br>-Мелодии и спомени, секоја недела,<br>30 минути                                      |  |          |                        |
| Фестивали и други манифестации   | Заеднички со Првиот програмски сервис на МТВ   |          |                        |
|  |  |          |                        |
| <b>РЕДАКЦИЈА ЗА НОЌНИ ЕМИСИИ-НОЌНА ПРОГРАМА</b>  |  |          |                        |
| Ноќна програма-Во ритамот на ноќта<br>секој ден од 22.30 до 01.00  | Програма со најразлични теми од секојдневието, општествениот живот, музичкото живеење со гости во студио |          | Сопствено производство |
| Неделно попладне<br><b>Чекајки го ветрот</b> -еднаш неделно,<br>150 минути<br>-Македонски градини<br>-Простор и инспирација<br>-Драмски минијатури<br>-Репортажи | Викенд програма со различни содржини, релаксирачки за целото семејство                                   | НОВО     | Сопствено производство |
| <b>Бисери на мудроста</b><br>-Македонски народни приказни, 4 пати неделно (вторник, четврток, сабота и недела од 19:30 )   | Македонски народни приказни-запишани од минатото   | Студио 1 | Сопствена продукција   |

## РЕДАКЦИЈА ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ

### Емисии со наслови

Прозен медаљон, 30 минути секоја среда од 19.30ч.

Играј со мене, 60 минути

Радио драма, 55 минути секоја сабота

Литература и музика

Поезија и музика

### Список на фестивали, спортски настани и други содржини за 2018-та година

Следење и коментирање на **СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ** меѓу кои се следните:

-Квалификации за Светско првенство во

фудбал каде што македонската репрезентација ќе има натпревари

-Европско првенство

-Светско првенство – Ракомет 2018

-Светска лига Одбојка

-Настапи на екипите на Вардар, Металург и ЖРК Вардар во Лигата на ракометните шампиони

-Европски купови и Регионалната АБА кошаркарска лига

-Пријателски, контролни ад хоц натпревари, турнири кои дополнително ќе се

организираат, традиционални настани (, Македонски Бисер, Трофеј Македонија и други спортски приредби

-Новогодишна отворена програма – проект на ППС на МРА

-8-ми Септември (Денот на независноста)

-Литургии од верските богослужби за ВЕЛИГДЕН, БОЖИК, СВ.КЛИМЕНТ

-Конкурс за радио драми за возрасни, радио театар за деца и драмски минијатури

-Свечени академии за 11 Октомври, 2 август-Илинден, Денот на Армијата-23 Октомври, 24 мај-Денот на просветителите Св.Кирил и Методиј, Денот на МАКЕДОНСКОТО РАДИО - 28.12.2018

-Следење на Избори 2018...

**МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ** - Цветници , Избор за Песна на Евровизија ,Фестивал на изворни песни и инструменти Пеце Атанасовски во Долнени(Прилепско),

Макфест во Штип,Блуз и Соул фестивал, Скопско лето, Државен фестивал-Илинденски денови-Битола, ОФФест-Скопје, Охридски трубадури, Фолк Фест Валандово, Скопски џез фестивал, Фестивал за забавни мелодии-Скопје .

-Денови на Македонска музика, Мајски оперски вечери, Охридско лето, Златна лира, Есенски музички свечености-Скопје.

**КУЛТУРНИ НАСТАНИ:** ИФК БРАЌА МАНАКИ-БИТОЛА, ТФ. ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ-ПРИЛЕП, СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА, МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИКОВНИ КОЛОНИИ, СКОПСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ и други манифестации.



**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ВТОР ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА  
МАКЕДОНСКО РАДИО**

За 2018-та година Вториот програмски сервис на МРА (Радио 2) планира да реализира 20-на емисии, производ на двете редакции – Музичка и Забавно-контактна. Најголем дел од овие емисии ќе бидат реализирани во живо, од студиото на Радио 2. Според содржината емисиите се наменети за сите возрасти и категории на граѓани во Р. Македонија. Посебно место заземаат содржините посветени на домашното творештво (музика, филм, литература). Покрај долунаведените емисии, вредно е да се напомене дека за потребите на програмата ќе бидат реализирани (монтирани) повеќе аудио материјали и џинглови.

| <b>НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА<br/>И<br/>ТЕРМИН</b>  | <b>ЕКСПЛИКАЦИЈА<br/>НА ДЕЛ ОД<br/>СОДРЖИНИТЕ</b>  | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ<br/>НАПОМЕНИ</b> | <b>ВИД НА<br/>ПРОДУКЦИЈА</b> |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>ВТОР ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА МРА – РАДИО 2</b>   |   |                                  |                              |
| <b>КОНТАКТНО – ЗАБАВНА РЕДАКЦИЈА и МУЗИЧКА РЕДАКЦИЈА</b>   |   |                                  |                              |
|  |   |                                  |                              |
|  |   |                                  |                              |
| <b>БУДЕЊЕ СО РАДИО 2</b><br><b>Утринска програма</b><br><br>07.00 – 09.00<br><br>понеделник - сабота | Сервисни информации (УХМР/АМСМ), роденденски честитки на познати личности, информации од домашни и светски новински агенции, рубрика “Разговараме на тема...”, анкети, занимливости, осврти на настани што го одбележале претходниот ден... | Студио                           | Сопствено производство       |
| <b>РИТАМ НА ДЕНОТ</b><br>(Предпладневна програма)<br>09.30 – 12.00                                   | Сервисни информации (УХМР/АМСМ), директни телефонски  | Студио                           | Сопствено производство       |

|   |  |               |                               |
|---|--|---------------|-------------------------------|
| <p>понеделник – петок</p>   | <p>јавувања од прес конференции и промоции, најнови информации од спортот, Флеш вести, секојдневни рубрики:<br/> - културен информатор<br/> - совети за здрав живот<br/> - каде се и што прават денеска<br/> - иста бранова должина (соработка со колеги новинари од другите градови низ Републиката)...</p> |               |                               |
| <p>ТОЧНО НАПЛАДНЕ (музичка)<br/> понеделник - сабота<br/> 12:00 – 13:00</p> | <p>Специјализирана емисија за македонска музика.<br/> Промовирање на нови, млади изведувачи, нови синглови и албуми, разговори со гости во студио, директни јавувања од промоции, информации за случувања поврзани со домашната музичка сцена.</p>   | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |
| <p>МАК ТОП 10 (музичка)<br/> среда<br/> 12:00 – 13:00</p>                   | <p>Топ листа со македонска музика (се емитува веќе 18 години). Редоследот на листата се одредува според гласовите преку email. Оваа топ листа неколку години беше објавувана во печатените медиуми и на неколку интернет</p>   | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |

|   | сајтови  |        |                        |
|---|--|--------|------------------------|
| БРОЈ 1 ХИТОВИ<br>(музичка)<br>понеделник<br>13.00 – 14.00                         | Претставување на првопласираните хитови на најзначајните светски топ листи   | Студио | Сопствено производство |
| AIRPLAY TOP 10<br>(музичка)<br>вторник<br>13.00 – 14.00                           | Топ листа со преглед на највртените песни на фреквенциите на Радио 2   | Студио | Сопствено производство |
| РЕТРО ФЛЕШБЕК<br>(музичка)<br>среда<br>13.00 – 14.00                              | Потсетување на хитови што биле популарни токму на денешен ден пред точно 5, 10, 15, 20, 25 и 30 години                                     | Студио | Сопствено производство |
| ЕВРОПСКИ ТОП 10<br>(музичка)<br>четврток<br>13.00 – 14.00                         | Преглед на 10-те најдаунлодирани и највртени хитови по европските радио станици  | Студио | Сопствено производство |
| ЏУБОКС НА РАДИО 2<br>(музичка)<br>петок<br>13.00 – 14.00                          | Секоја емисија е исполнета со 14 интересни и модерно аудио спакувани приказни за создавањето на секоја песна.                              | Студио | Сопствено производство |
| ВОЗЕЊЕ СО РАДИО 2<br>(контактно – забавна)<br>понеделник – петок<br>14:30 – 17:00 | Сервисни информации за Состојба на патишта, најава за дневни и вечерни настани, вклучување соговорници, актуелни информации и занимливости | Студио | Сопствено производство |

|  |   |               |                               |
|--|---|---------------|-------------------------------|
| <p>КУЛТУРЕН<br/>ИНФОРМАТОР<br/>(контактно – забавна)</p> <p>понеделник – петок<br/>17:00 – 18:00</p> | <p>Најнови информации за настани од културата кај нас и во светот, најава за театарски претстави, оперски изведби, гостување на солисти, концерти, промоции на книги, ликовни изложби и сл.</p> | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |
| <p>ЗАВОДЛИВА<br/>КВЕЧЕРИНА<br/>(музичка)<br/>понеделник<br/>18.00 – 19.00</p>                        | <p>Smooth &amp; soul jazz<br/>обработки на познати евергрини</p>  |               | <p>Сопствено производство</p> |
| <p>НА ЧЕКОР ДО ВРВОТ<br/><br/>вторник<br/>18.00 – 19.00</p>  | <p>Стории за песните кои стигнале максимално само до 2 место на Топ листите</p>   |               | <p>Сопствено производство</p> |

|  |  |               |                               |
|--|--|---------------|-------------------------------|
| <p>БЛОКБАСТЕР<br/>среда<br/>18.00 – 19.00</p>  | <p>Во светот на подвижните слики, со најнови информации од домашната и странска филмска индустрија</p>                               | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |
| <p>ВИКЕНДИЧКА<br/>(Викенд програма)<br/>контактно – забавна<br/><br/>сабота и недела<br/>09.00 – 12.00</p> | <p>Актуелни информации за настани што се случуваат во деновите од викендот, директни јавувања од настани, занимливости, сервисни</p> | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |

|  | информации<br>(УХМР/АМСМ)   |               |                               |
|--|---|---------------|-------------------------------|
| <p>АЛБАТРОС<br/>(музичка)</p> <p>сабота и недела<br/>(19.00 – 20.00)</p>         | <p>Емисија посветена на евергрин музика. Каде се и што прават некогаш познатите пејачи и групи (македонски и екс ЈУ) кои познати музичари се родиле на денешен ден...</p> | <p>Студио</p> | <p>Сопствено производство</p> |
| <p>Jazz &amp; Blues<br/>(музичка)</p> <p>сабота и недела<br/>(20.00 – 22.00)</p> | <p>Специјализирана емисија за џез и блуз музика</p>   |               | <p>Сопствено производство</p> |

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ТРЕТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА  
МАКЕДОНСКО РАДИО**

Програмата на Трет програмски сервис на МРА е конципирана во согласност со програмските видувања на програмските уредници на оваа програма, како и во непосреден контакт со уредниците на редакциите на немнозинските заедници на Трета програма на МРА.

-Програмските целини се во согласност со мандатот на Јавниот радиодифузен сервис и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во делот за МРТ,

-Програмата што Ви ја доставуваме, во целост кореспондира со новата динамика и реформската стратегија на МРТ-MTB

| <b>НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА</b>   | <b>ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ</b> | <b>ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ</b> | <b>ВИД НА ПРОДУКЦИЈА</b>  |
|--|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК</b>                   |  |                              |                           |
| <b>I-Редакција на дневни информации на албански јазик на МРА</b> |  |                              |                           |
| <b>1-ДНЕВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |  |                              |                           |
| <b>Вести</b><br>15 минути<br>целогодишна<br>динамика             | Се емитуваат во<br>10:00 и 18:00         | Студио П-1                   | Сопствено<br>производство |
| <b>Флеш вести</b><br>Целогодишна<br>динамика                     | Се емитуваат во 07:00<br>и 24:00         | Студио П-1                   | Сопствено<br>производство |

|   |                                      |            |                        |
|---|--------------------------------------|------------|------------------------|
|   |                                      |            |                        |
| <b>ТВ дневник на алб. јазик</b><br>Целогодишна динамика | Се емитуваат во 09.00, 16.00 и 21.00 | Студио П-1 | Сопствено производство |
|   |                                      |            |                        |

## 2- РЕДАКЦИЈА НА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

### Наслов на содржините

|  |  |            |                        |
|--|--|------------|------------------------|
| <b>Дебат</b><br>60 минутна, неделна емисија                              | Отворен микрофон                                 | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b>Поинаку</b><br>60 минутна, неделна емисија                            | Отворена програма                                | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b>Дебатна емисија</b><br><b>Аргумент</b><br>Седмична 30 минутна емисија | Емисија на актуелни теми од внатрешната политика | Студио П-1 | Сопствено производство |

## 3-УТРИНСКА РЕДАКЦИЈА

### Наслови

|   |   |            |                        |
|---|---|------------|------------------------|
| <b>Отворена утринска</b><br>Целогодишна динамика-7 дена во седмицата-270 минути. Седмична | Информативно забавна програма со рубрики.практични совети,Светот на технологијата,утринска поезија, афоризми, и актуелни дневни настани со учество и на гости | Студио П-1 | Сопствено производство |
|---|---|------------|------------------------|

**4 -РЕДАКЦИЈА ЗА СТОПАНСТВО, ПРЕТПРИЕМАШТВО И МЕНАЏМЕНТ**

|   |                      |            |                        |
|---|----------------------|------------|------------------------|
| <b>Економија и пазар</b><br>30 минутна,<br>неделна  | Емисија за економија | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b>Економија и Туризам</b><br>30 минути,<br>неделна | Емисија за туризам   | Екстериер  | Сопствено производство |

**5-СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА**

|   |   |            |                        |
|---|---|------------|------------------------|
| <b>Спортска недела</b><br>60 минутна,<br>неделна              | Спортски настани во МК и во светот. Со гости и спортски експерти во студио      | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b>Минути за спортот</b><br>15 минутна<br>рубрика-<br>неделна | Со млади таленти од сите спортови, резултати, актуелности и материали од архива | Студио Г-5 |                        |

**II-НАУЧНО-ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА****1- РЕДАКЦИЈА ЗА ДЕЦА**

|  |   |            |                        |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>Од цвет до цвет</b><br>30 минутна, неделна      | Едукативно детска, со учество на деца, кои низ посета на различни амбиенти, осознаваат различни содржини, пр. обичајни, едукативни и др. интересни содржини за нивната возраст... | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b>Ало со вас</b><br>30 минутна, 4 пати<br>неделно | Контактивна Емисија   | Студио П-1 | Сопствено производство |



**II- РЕДАКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

|  |                                |            |                      |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Образовно- воспитна</b><br>30 минути, неделна             | Емисија за образование и наука | Студио П-1 | Сопствена продукција |
| <b>Семејство и здравје</b><br>30 минути, неделно             | Емисија за здравството         |            | Сопствена продукција |
| <b>Катче на книгата</b><br>15 минути                         | Едукативна                     | Студио Г-5 | Сопствена продукција |
| <b>Верски емисии</b><br>Неделни + 30 емисии за месец Рамазан | Едукативна                     | Студио П-1 | Сопствена продукција |

**III –КУЛТУРНО-ЗАБАВНА ПРОГРАМА****1-РЕДАКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ**

|                                       |   |            |                      |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------|
| Културен Мозаик<br>30 минути, неделно | Емисија од културата, културните настани, личности, промоции на културни вредности, афирмација на автори итн... | Студио П-1 | Сопствена продукција |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------|

**2- МУЗИЧКА РЕДАКЦИЈА**

|                            |   |  |                      |
|----------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Народна музика</b>      |   |  | Сопствена продукција |
| <b>Забавна музика</b>      |   |  | Сопствена продукција |
| <b>Сериозна музика</b>     |   |  | Сопствена продукција |
| <b>Фолклорна музика</b>    |   |  | Сопствена продукција |
| <b>Новогодишна емисија</b> |   |  |                      |
| <b>Фестивали</b>           | 1.Песна ечи , 2. Шара пее, 3.Теута, 4. Виножито, 5. Блетзат. 6. Преспанско славејче. 7. |  |                      |

|  |   |                   |                             |
|--|---|-------------------|-----------------------------|
|  | <p><b>Нота е арт, 8 Евровизија, 9. Фестивал Ода Дибране, 10. Фестивал на Грозјето, 11. Денови на фолкорот Куманово, 12.Звуци на Чаршијата, 13. Фолклорни вечери на Чаршијата.</b></p> |                   |                             |
| <p><b>3.Од фонотека на Радио Скопје</b><br/>30 минутна-неделна емисија</p> | <p>Музичка емисија со песни од ризницата на нашата фонотека,информативно забавен карактер со биографска скица на автори итн..</p>   |                   |                             |
| <p><b>3-КОНТАКТНО РЕКРЕАТИВНА РЕДАКЦИЈА</b></p>                            |   |                   |                             |
| <p><b>Топ 10 забавна</b><br/>120 минути неделно</p>                        | <p>Емисија со информативно забавен карактер, која по својата физиономија е опуштена и се фокусира на настаните и личностите од естрадата, Контактна</p>                               | <p>Студио П-1</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>Топ 10 народна</b><br/>120 минути неделно</p>                        | <p>Емисија со информативно забавен карактер, која по својата физиономија е опуштена и се фокусира на настаните и личностите од естрадата, Контактна</p>                               | <p>Студио П-1</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>Златни години</b><br/>60 минути неделно</p>                          | <p>Ретроспектива на познатите светски музички рок групи,биографска скица на познати личности од светската естрадата</p>   | <p>Студио Г-5</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>Современа жена</b><br/>30 минути-неделно</p>                         | <p>Емисија посветена на понежниот пол,со гости во студио, или посета во нивниот дом,работен амбиент,итн</p>   | <p>Студио П-1</p> | <p>Сопствена продукција</p> |
| <p><b>Од нашите писатели</b></p>   | <p>30 минутна емисија за дела и нашите писатели</p>   | <p>Студио П-1</p> | <p>Сопствена Продукција</p> |

**IV- ДОКУМЕНТАРНА РЕДАКЦИЈА****1-ДОКУМЕНТАРНА РЕДАКЦИЈА**

|  |  |            |                         |
|--|--|------------|-------------------------|
| <b>а)Документарни емисии</b><br><b>4 премиерни -</b><br>документарни емисии од сопствено производство,<br>30 минути  | Поширок спектар на документарни теми портрети, патеписи, луѓе, судбини и др. | Студио Г-5 | Сопствено производство  |
| <b>20 Документарни емисии на автори од албанското говорно подрачје</b> , секоја во траење до 40 минути<br><br><b>Од архива на Радио Скопје-</b><br>30 минутна документарна емисија | Документарни содржини од албански сценаристи (документаристи)                | Студио Г-5 | Надворешно производство |

**РЕДАКЦИИ НА НЕМНОЗИСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА МРА ЗА 2018 година**

| <b>Наслови на емисиите</b><br>-Динамика на емитување<br>-Техничка подршка | <b>Експликација на содржините</b> | <b>Евентуални напомени кон емисиите</b> | <b>Забелешки</b>       |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| <b>ПРОГРАМА НА ТУРСКИ ЈАЗИК</b>   |                                   |   |                        |
| <b>I Информативно Редакција</b>   |                                   |   |                        |
| <b>Вести</b><br>30 минути, секојдневна                                    | 15.00                             | Студио П-1                              | Сопствено производство |
| <b>Флеш вести</b> целогодишна   | 11.00 и 13.00                     |   | Сопствено производство |

|  |              |            |                        |
|--|--------------|------------|------------------------|
| <b><u>Тем леп</u></b><br>90 минути, седмична                           | Актуелности  |            | Сопствено производство |
| <b><u>Отворен Микрофон</u></b><br>Седмична, 60 минутна,<br>целогодишна |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Здравство и екологија</u></b><br>Седмична, 30 минутна            | Интерактивна | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Седум дена во собрание</u></b><br>Седмична, 15 минутна           |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Стопанство и пазар</u></b><br>Седмична, 30 минутна               |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Образование и наука</u></b><br>Седмична, 30 минутна              |              |            | Сопствено производство |
| <b>II Културно рекреативна програма</b>                                |              |            |                        |
| <b><u>Од културното богатство</u></b><br>Месечна, 30 минутна           |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Хумористична емисија</u></b><br>Месечна, 60 минутна              |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Заедно со Вас</u></b><br>Месечна, 30 минутна                     |              | Студио П-1 | Сопствено производство |
| <b><u>Детска емисија</u></b><br>Неделна, 30 минутна,                   |              | Студио П-1 | Сопствено производство |

Останати емисии реализирани со РК

Наслови

Румели-фест

Денови на турците

**РЕДАКЦИЈА НА РОМСКИ ЈАЗИК**

**Детски емисии**

5 емисии на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Василичка**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Новогодишна емисија**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Новогодишна детска**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Труба фест**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Бијандипе (информативна)**

156 емисии на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Светски ден на ромите**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Гурѓовден**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство

**Театарски претстави**

6 театарски претстави  
РК

Снимени

**РЕДАКЦИЈА НА ВЛАШКИ ЈАЗИК**

**Наслови, динамика**

**Низ призмата на прозорецот**

10 емисии на годишно ниво

**Влашкиот мелос-**

10 емисии на годишно ниво

**Центри на влашката култура**

10 емисии на годишно ниво

**Дебати во живо**

10 емисии на годишно ниво

Интерактивна емисија

Сопствено производство

**Во царството на децата**

6 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Иднината, во рацете на младите**

10 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Во влашко маало**

10 емисии на годишно ниво

Обичаите на влашката заедница

Сопствено производство

**Музички емисии**

10 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Информативни емисии**

156 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Новогодишна емисија**

1 емисија 60 минути

Сопствено производство

**Детска новогодишна**

1 емисија 30 минути

Сопствено производство

**Денови на влашката култура**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено производство

**Концерти**

2 концерта на годишно ниво

Снимање со Р.кола

**Мал концерт**

3 концерти на годишно ниво

Сопствено производство

**Фестивал**

1 на годишно ниво

Снимање со  
Р.кола**Фестивал на детски песни**

1 на годишно ниво

Снимање со  
Р.кола**Етно фест**

2 фестивала

Снимање со  
Р.кола**18-Национален ден на Власите**1 емисија на годишно ниво  
-репортажна кола и директен преносСнимање со  
Р.кола**РЕДАКЦИЈА НА СРПСКИ ЈАЗИК****Наслови****Свети Сава**

1 емисија на годишно ниво

Снимање со  
Р.кола**Видовден**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство**Удово**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство**Кајмакчалан**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство**Кумановска битка**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство**Денови на српската  
дијаспора-БГ**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено  
производство**Музички емисии**-3 музички емисии од по 30  
минути и една музичка емисија  
од 60 минути на годишно нивоСопствено  
производство

**Денови на српската култура во РМ**

2 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Образовна**

2 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Новогодишна**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено производство

**Видик**

156 емисии на годишно ниво

Информативна програма

Сопствено производство

**РЕДАКЦИЈА НА БОШЊАЧКИ ЈАЗИК****Музички емисии**

12 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Сехара**

156 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Концерти**

2 концерта на годишно ниво

Снимени со репортажна кола

**Новогодишна**

1 емисија на годишно ниво

Сопствено производство

**Документарни**

1-12 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Образование**

12 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Земјоделство**

“У атару“

5 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Детски емисии**

“Сехарчичи-дјечја радост“

10 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Здравствтво**

10 емисии на годишно ниво

Сопствено производство

**Спорт**

“Движи се“

5 емисии-



**Религија**

**“Гласот на надежта“**

5 емисии

Одговорен уредник на Трет програмски сервис на Македонското радио- Аки Мустафа

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА НА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИС  
ПРЕКУ САТЕЛИТ И ПОСЕБНИ РАДИО ПРОГРАМИ – РАДИО МАКЕДОНИЈА**

**Радио програмски сервис – САТ на МРА - Радио Македонија:**

**Радио Македонија има три сегменти:**

1. Програма за соседните земји и Европа на странски јазици (бугарски, грчки, албански, српски). Оваа програма е информативно политичка со акцент на актуелните случувања во Република Македонија, со прилози на различни теми кои ја афирмираат Македонија.
2. Програма за иселениците и граѓаните на Република Македонија во соседните земји, во Европа и на другите континенти (дијаспора). Оваа програма со сопствена оригинална продукција има врвен приоритет да ги информира нашите иселеници. Основна мисија: Мост меѓу татковината и дијаспората, “Глас од татковината“.
3. Сателитската програма на Македонското радио. Се емитува 10,30 часа секој ден освен во недела.

| НАСЛОВ НА ЕМИСИЈА  | ЕКСПЛИКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СОДРЖИНИТЕ | ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ                                      | ВИД НА ПРОДУКЦИЈА         |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Програмски сервис Радио Македонија</b>  |                                   |  |                           |
| I- Програма за соседните земји и Европа на странски јазици (бугарски, грчки, албански, српски) |                                   |  |                           |
| <b>1-ДНЕВНА РЕДАКЦИЈА</b>  |                                   |  |                           |
| <b>Вести</b><br>30 минути<br>целогодишна<br>динамика - емисија<br>на еден од                   | Се емитуваат во<br>19.30          | Снимена<br>(оди со англиска<br>најава и снимена<br>музика) | Сопствено<br>производство |

|  |   |         |                        |
|--|---|---------|------------------------|
| меѓународно прифатени европски јазици како законска обврска на МРТ   |   |         |                        |
| <b>Вести</b><br>30 минути-целогодишна динамика - емисија на бугарски јазик   | Се емитуваат во 20.00   | Снимена | Сопствено производство |
| <b>Вести</b><br>30 минути целогодишна динамика – емисија на грчки јазик  | Се емитуваат во 20.30   | Снимена | Сопствено производство |
| <b>Вести</b><br>30 минути целогодишна динамика – емисија на албански јазик   | Се емитуваат во 21.00   | Снимена | Сопствено производство |
| <b>Вести</b><br>30 минути целогодишна динамика - емисија на српски јазик   | Се емитуваат во 21.30   | Снимена | Сопствено производство |
| <b>1-1- МУЗИЧКО ГОВОРЕН МОЗАИК</b>   |   |         |                        |
| 120 минути целогодишна динамика – секоја сабота  | Се емитуваат во 20.00 часот (Мозаична емисија, актуелни теми од областа на културата и општественото живеење) | Снимена | Сопствено производство |
| <b>2- РЕДАКЦИЈА ГЛАС ОД ТАТКОВИНАТА</b>  |   |         |                        |
| <b>Наслов на содржините</b>  |   |         |                        |
| <b>Глас од татковината</b><br>Емисија со соговорници на теми преку кои се афирмираат македонските вредности од сите области со вклучувања на |   | Живо    | Сопствено производство |

|  |   |      |                        |
|--|---|------|------------------------|
| слушатели од земјата и дијаспората.<br>210 минути,<br>целогодишна динамика |   |      |                        |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во<br>понеделник                  | Афирмација на музичките, религиозните и успехите на младите автори и научници. Најголемиот дел од разговорите се истражувачки во смисол на историските корени на музиката и религијата.   | Живо | Сопствено производство |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во вторник                        | Гостуваат луѓето од областа на театарот, туризмот и спортот покрај афирмацијата на актуелните успеси водителот има обврска да ги истражува историските корени на македонскиот театар, археолошките вредности на Македонија и историјата на спортот. | Живо | Сопствено производство |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во среда                          | Ја истражуваме македонската литература каде што се покануваат успешни автори и научници да зборуваат за вредностите на македонскиот јазик и неговите корени.  | Живо | Сопствено производство |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во четврток                       | Ги истражува корените на македонската филозофија,   | Живо | Сопствено производство |

|  |  |      |                        |
|--|--|------|------------------------|
|  | социологија и наука, со афирмација на актуелните постигнувања на македонските актери во овие дисциплини.   |      |                        |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во петок  | Се истражува историјата и археологијата на Македонија со афирмација на најновите дела од македонските авори и најновите откритија на македонската археологија. | Живо | Сопствено производство |
| <b>Глас од татковината</b><br>се емитува во сабота | Се презентираат и афирмираат делата кои говорат за културните, научните и спортските успеси на Македонија денес и во минатото.                                 | Живо | Сопствено производство |

**САТЕЛИТСКА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКОТО РАДИО**

**Програма 10 часа и 30 минути**  
целогодишна динамика

Сопствено производство

**Список на други содржини**  
**ГОДИШНА СРЕДБА НА РАДИО ПРИЈАТЕЛИТЕ**

**ПОСЕТА НА КЛУБОВИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА КАКО И АФИРМИРАНИ МАКЕДОНСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ВО СВОИТЕ ЗЕМЈИ ВО КОИ СЕГА РАБОТАТ И КОИ СЕ ПОМАЛКУ ПОЗНАТИ ВО ТАТКОВИНАТА**

**ПОСЕТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО МАКЕДОНИЈА КАДЕ ИМА НАШИ ИСЕЛЕНИЧКИ ФАМИЛИИ**

**ПОСЕТА НА ЗНАЧАЈНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА НАШИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ КОИ СЕ ОРГАНИЗИРААТ ВО СТРАНСТВО**

**ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛЕКТОРАТИ**

**ПОСЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ НА РАДИО МАКЕДОНИЈА ЗА ОБНОВА НА КУЌАТА НА БАБА ВАНЃА**

## **ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ДЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЈА НА МРТ ВО 2018 ГОДИНА**

Тековното работење во делот на Заеднички функции и администрација на МРТ е насочено кон целосна административна поддршка и помош при создавање и емитување на програмата од страна на радиските и телевизиските програмски сервиси на МРТ.

Работењето се одвива во согласност со програмските потреби и видувања во врска со создавање на сопствена програма или откуп на домашна и странска, спортска, филмска, документарна и останата програма, а во насока на реализирање на поставените програмски цели како и исполнување на законските обврски за 2018 година.

Во овој контекст, во делот на Заеднички функции и администрација, административните активности се организирани и се одвиваат во рамките на следните сектори, раководени и координирани од Директорот на Заеднички функции и администрација:

- **Сектор за правни работи и човечки ресурси,**

Работата во **Секторот за правни работи и човечки ресурси** во 2018 година се базира на обезбедување на целокупната стручна и техничка поддршка на органите на МРТ од областа на правото. Водење на евентуални судски спорови и застапување на МРТ пред надлежните судови, изготвување на разни видови облигационо правни договори (како договори за откуп на планирана спортска и филмска програма, договори за соработка и копродукции, авторски и изведувачки договори според планираните потреби и насоки на одговорните лица на програмските сервиси). Евидентирање на податоци на вработените во базата на човечки

ресурси, пријава и одјава на вработените во Агенцијата за вработување и во ФЗО и сите останати активности од областа на работните односи. Изготвување на општи акти, правилници во МРТ и мислења. Организирање и спроведување на Архивското работење на МРТ и одделните организациони единици, согласно постојните законски прописи, вршење на други правни, административни и општи работи согласно законските обврски на МРТ. Во рамките на овој сектор функционира и одделението за меѓународна соработка преку кое се одвиваат активности поврзани со учество на повеќе меѓународни манифестации и фестивали, организирање на копродукциски проекти и сл.

- **Сектор за финансиско работење.**

Работењето на овој сектор во 2018 година ќе биде насочено кон навремено и објективно евидентирање на пристигнатата финансиска документација, наплата на законски заснованите побарувања и исплата на создадените обврски во тековното работење т.е. реализација на сите готовински и безготовински трансакции согласно законските прописи, спроведување на донесените прописи и одлуки, целосно и навремено евидентирање на средствата и изворите на средства, изработка на финансиски извештаи, односно презентирање на финансиската состојба на МРТ по билансните позиции, како и преку изготвување на квартални финансиски извештаи за тековното работење, согласно Законот за јавни претпријатија и изработување на Годишен извештај за финансиското работење на МРТ, согласно Законот за ААМУ, извештаи кои согласно наведените закони МРТ има обрска да ги доставува до Собранието на РМ на разгледување и усвојување.

Во насока на реализација на програмските цели, а во согласност со Законот за ААМУ, за секоја тековна година, во Секторот за финансиско работење се изработува финансиски план во кој се презентираат идните планирани и очекувани приходи како и структурата на расходите кои се очекува да произлезат во рамките на целокупното работење во МРТ по сите основи. Изработката е базирана на показателите на работењето во минатите години како и на очекуваните приходи и расходи во идната 2018 година, односно со исполнување на законски утврдените извори на финансирање да се изврши нивно усогласување со планираните расходи.

Водење на прецизен регистар на обврзници за плаќање на радиодифузна такса за правни и физички лица и негово постојано ажурирање во однос на настанатите тековни промени со цел Регистарот да одговара на фактичката состојба на терен.

- **Сектор за комерција и јавни набавки**

Цел на работењето на овој сектор во 2018 година е спроведување на постапки за јавни набавки, навремено и целосно доставување на барања и спецификација за конкретна набавка за изготвување на одлуки за јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки. Изготвување на тендерски документации, според доставено барање за јавна набавка и техничката спецификација, како и соодветното истражување на пазарот. Барање на согласност од Совет за јавни набавки, согласно Законот за јавни набавки, со изработка на извештај и образложение за причините поради кои се бара согласност за да се објави оглас за конкретната набавка. Потоа, објавување на огласи на ЕСЈН и/или ТЕД, ако е добиена согласност од Советот за јавни набавки, според проценетата вредност се објавува огласот за набавката согласно Законот за јавни набавки. Изготвување на договори за јавни набавки и реализирање на набавките, навремено, објективно и целосно изготвување на потребните документи за постапката согласно Законот за јавни набавки.

Во овој Сектор се преземаат и активностите во врска со евидентирање на влезни фактури од добавувачите од земјата и странство согласно склучените договори и според законски заснованите обврски, одобрување на обврските и прибирање пропратна документација. Доколку се врши откуп на странска програма (носачи на аудио и видео материјали) вршење на увоз, извоз, привремен увоз, привремен извоз, како и точно и навремено магацинско ажурирање на сета набавена опрема и материјали.

Во 2018 година, во Секторот за комерција и јавни набавки во рамките на тековното работење на МРТ, а во насока на реализирање на процесот на производство и емитување на програма, за следната година дел од планот за реализација на следните видови набавки на стоки, услуги и работи ќе бидат:

- набавка на електричен и технички материјал
- набавка на канцелариски материјал
- набавка на материјали за сценографија
- набавка на ситен инвентар и автогуми
- набавка на носачи на аудио и видео материјали
- набавка на резервни делови за инвестиционо и тековно одржување на опрема
- набавка на резервни делови за инвестиционо и тековно одржување на градежни објекти
- набавка на резервни делови за одржување на возила
- набавка на електрична енергија
- набавка на студиска радио и ТВ опрема и друга опрема
- набавка на услуги од фиксна и мобилна телефонија и интернет



- набавка на услуги за аудио и видео линии
- интелектуални услуги (преводи на странска програма на македонски и албански јазик, изработка на елаборати и технички проекти)
- услуги од авторски агенции за склучување на договори за соработка
- услуги за обезбедување на објектите на МРТ
- услуги за одржување на хигиена во просториите
- услуги за осигурување на имотот на МРТ
- адвокатски услуги
- агенциски услуги за мерење рејтинг итн.

## • Сектор за информатички технологии

Овој Сектор обезбедува софтверско и хардверско одржување и поддршка на информатичко комуникацискиот систем во МРТ со грижа за негова непречена работа. Во 2018 година ќе се преземат сите потребни мерки за обезбедување на редундантност на софтверската опрема, навремени надградувања и апдејт на системите како и редундантност на хардверската опрема, навремени надградувања и апдејт на системите, соодветни алатки за интервенции и слично.

## • Сектор за маркетинг и промоција

Работењето на Секторот за маркетинг и промоција ќе се одвива според планираните активности од страна на програмските сервиси, а во врска со исполнување на планираната програмска шема на МРТ за 2018 година. Ќе се превземат потребните активности во врска со реализација на условите за соработка потпишани со склучените маркетинг договори со клиентите за емитување на рекламни спотови со економско пропагандна содржина во термини на емитување на програма која е атрактивна за гледачите, како преноси на значајни спортски настани и тоа: Лига на шампиони и Лига на Европа во фудбал, Лига на шампиони во ракомет, кошаркарски натпревари, атлетика, формула 1, потоа во термини на емитување на филмска, документарна, културна и образовна програма, фестивали и слично. Потоа давање насоки и следење на изработката на излезните фактури и реализацијата на финансискиот дел пропишан со склучените маркетинг договори со клиентите, проверка на медиа планот, водење на дневна евиденција на нарачките одобрени

за емитување како и проверка на извештаите во координација со изработена пресметка од Секторот за финансиско работење.

- **Сектор за логистика**

Секторот за логистика го опфаќа инвестиционото и тековното одржување на градежните објекти во МРТ и истото во 2018 година ќе биде насочено кон обезбедување на континуирано и непречено одвивање на РА и ТВ програмата. Ова подразбира постојано, 24 часовно следење на работењето на системот за електрично напојување, негова периодична контрола, обезбедување на непрекнато електрично напојување на технолошкиот процес и остварување услови за непречено одвивање на работниот процес на вработените. Тука спаѓа и одржување на централната и локалната климатизација т.е. доведување на свеж воздух во просториите на МРТ, одржување на лифтови, одржување на водоводната инсталација и санитарните јазли, и одржување на телефонската централа во МРТ. Во овој Сектор е вклучен и процесот за заштита на објектот од поплави, пожар и други несакани дејствија со превземање на превентивни мерки т.е. навремено сервисирање на противпожарните апарати, системите за дојава и автоматско гасење на пожари.

Во 2018 година, во рамките на Секторот за логистика ќе бидат организирани сите активности на одделението за возен парк, што подразбира брз и навремен превоз на екипи за следење на настани и снимање на прилози според планираните програмски шеми, како и одржување на постојниот возен парк и евентуална набавка на нови возила.

Целиот процес на одржување вклучува и спроведување на тендерски постапки за набавка на резервни делови за одржување на системите (систем за електрично напојување и технолошки процес) и возниот парк на МРТ, со што ќе се превземат сите потребни соодветни мерки за отстранување на евентуални дефекти во текот на редовното работење.



**МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА**

---

**ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН  
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  
ЗА 2018 ГОДИНА  
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

## ВОВЕД

ЈРП Македонска радио телевизија врши функции на јавен радиодифузен сервис, односно, врши дејност од јавен интерес од областа на радиодифузијата во Република Македонија која опфаќа производство и обезбедување на радио и телевизиски програми и програмски сервиси. Програмата се емитува преку два ТВ програмски сервиси, два посебни ТВ сервиси кои емитуваат програма за нашите иселеници во странство, преку Собранискиот канал, како и преку три радио програмски сервиси со емитување на програма на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик и преку посебни радио програмски сервиси (за соседите и иселениците)..

Во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ЈРП МРТ изработува годишен финансиски план за наредната година чија изработка се базира на показателите од работењето во минатите години, движењата на тековните активности како и на очекуваните и планирани активности во наредната година, притоа имајќи ги предвид условите и можностите за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на планираните програмски содржини а со тоа и навремено сервисирање на создадените обврски.

Доколку, до моментот на усвојување на Годишната програма за работа на МРТ за 2018 година, програмата на Вториот ТВ програмски сервис – на албански јазик се продолжи на 24 часовно дневно емитување а програмата на останатите немнозински заедници се префрли на друг ТВ канал, Годишната програма за работа на МРТ за 2018 година ќе подлежи на одредени измени и дополнувања, како во програмскиот дел, така и во Годишниот финансиски план за 2018 година.

**А. ПЛАН НА ПРИХОДИ**

За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2018 година со финансискиот план на ЈРП Македонска Радиотелевизија се планира да се обезбедат приходи по следните основи:

**Приход од Буџет на Република Македонија**

Финансиските средства кои МРТ ќе ги добива од Буџетот на РМ како финансиска поддршка на редовното работење а согласно предлог измените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со кои се предлага да се премине на нов начин на финансирање на ЈРП МРТ, планирани се на износ од 1.000.000.000 денари и учество од 90,9% во вкупно планираниот приход за 2018 година. До усвојување на предлог измените во Законот за ААВМУ и имплементирање на истите во тековното работење на ЈРП МРТ, како основен извор на финансирање и понатаму останува приходот од РДТ.

**Приходи од продажба на рекламен простор**

Очекуваните приходи од продажба на рекламен простор (маркетинг) се планирани во висина од 33.000.000 денари и во вкупниот приход учествуваат со 3 %.

Времетраењето на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис е регулирано согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што значи, дозволената продажба на рекламен простор не може да надмине 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час. Јавниот радиодифузен сервис за емитување на реклами може да ги прекинува само играната, спортската и забавната програма. На Јавниот радиодифузен сервис не му е дозволено рекламирање во периодот од 17,00 до 21,00 часот на телевизиските програмски сервиси и од 09,00 до 14,00 часот на радио програмските сервиси, освен во преноси и интегрални снимки на спортски натпревари, програма од сопствена продукција, друга програма произведена во РМ, културни манифестации и настани од големо значење утврдени согласно со овој закон.

**Приходи од закупнини**

Приходот по основ на изнајмување на деловен простор и опрема на надворешни соработници е планиран во износ од 1.200.000 денари или 0,1% од вкупно планираните средства.

**Приходи од технички услуги во земјата**

По основ на технички и други услуги (коментаторски позиции, ISDN линии и останати услуги) во земјата, за 2018 година, планирани се приходи во вкупен износ од 3.500.000 денари и истите во вкупно планираните приходи учествуваат со 0,3%.

**Приходи од технички услуги во странство**

Приходите кои MPT ги фактурира за извршени технички услуги во странство се планирани во износ од 1.800.000 денари и во вкупно планираните приходи истите учествуваат со 0,2% .

**Останати деловни приходи**

Останати деловни приходи се приходи по основ на:

- приходи од камати
- приходи по основ на позитивни курсни разлики
- наплатени отпишани побарувања
- останати приходи

Овие приходи во 2018 година се планираат во износ од 20.000.000 денари и нивното учество во вкупно планираните приходи изнесува 1,8%.

### **Приходи од наплата по основ на судски одлуки**

Приходите по основ на разрешување на судски спорови во корист на МРТ планирани се во износ од 4.000.000 денари или 0,4 % во однос на вкупниот износ на планирани приходи за 2018 година.

### **Приходи од Министерство за култура**

За поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција, за 2018 година планирани се средства во износ од 32.000.000 денари, средства кои се користат наменски и кои МРТ ги добива од Министерството за култура на РМ. Во вкупно планираните приходи за 2018 година овие средства учествуваат со 2,9%.

### **Приходи од Министерство за информатичко општество**

Согласно член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за производство и емитување на играна и документарна програма, во 2018 година од Министерството за информатичко општество МРТ планира приход од 5.000.000 денари што е учество од 0,5% во вкупните планирани средства.

**Вкупно** планираните приходи по сите основи, во износ од 1.100.500.000 денари во 2018 година, треба да ги покријат планираните програмски активности, кои пак во континуитет, се насочени кон подобрување на програмската шема не отстапувајќи при тоа од законските обврски на Македонската радио телевизија како јавен сервис на граѓаните.

Планираните активности за 2018 година воглавно ќе бидат насочени кон:

- Исполнување на редовните активности во МРТ, односно создавање (производство) на сопствена и емитување на радио и телевизиска програма која се емитува на два телевизиски програмски сервиси и три радиопрограмски сервиси на македонски, албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки

јазик. Просечното дневно времетраење на програмата на Првиот, Вториот и Третиот радиски програмски сервис изнесува 24 часа, односно годишно 8.760 часа за секоја програма поодделно. Просечното дневно времетраење на Првата ТВ програма изнесува 24 часа или вкупно годишно 8.760 часа. На Втората ТВ програма се реализираат 18,9 часа дневно, односно 6.898 часа годишно.

- Збогатување на филмската програма преку набавка на нова играна програма и серии, набавка на странска документарна програма, продукција на драмска програма, реализација на музички емисии,
- Откуп на права за емитување на значајни спортски настани,
- Реализирање на планираните програмски содржини на посебните програми, како и
- Континуирана набавка на нова современа опрема и други основни средства, одржување на постојната опрема и реконструкција и одржување на објектите во МРТ.

Планираните приходи на ЈРП МРТ за 2018 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2018 ГОДИНА**

| ПРИХОДИ  | Планирани приходи за 2018г | Структура 2018г |
|--|----------------------------|-----------------|
| 1  | 2                          | 3               |
| Приходи од Буџет на РМ (по сите основи)  | 1.000.000.000              | 90,9            |
| Закупнини  | 1.200.000                  | 0,1             |
| Технички услуги во земјата   | 3.500.000                  | 0,3             |
| Приходи од странство ( технички услуги, отстапени права)   | 1.800.000                  | 0,2             |
| Останати деловни приходи ( прих.од камати, позитивни курсни разлики, отпиш.обврс.прих.од минати год.), дополнително утврдени приходи од претходни години | 20.000.000                 | 1,8             |
| Приходи од наплата по судски одлуки  | 4.000.000                  | 0,4             |
| Приходи од Министерство за култура согласно Законот за поддршка на македонската музичка продукција   | 32.000.000                 | 2,9             |
| Продажба на рекламно време (маркетинг)   | 33.000.000                 | 3,0             |
| Приходи од Министерство за информатичко општество Член 92 став 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги                                   | 5.000.000                  | 0,4             |
| <b>СЕ ВКУПНО :</b>   | <b>1.100.500.000</b>       | <b>100,0</b>    |



## **Б. ПЛАН НА РАСХОДИ**

Вкупните планирани расходи на ЈРП МРТ за 2018 година за реализирање на редовните и инвестиционите активности околу создавање и емитување на програмата изнесуваат 1.100.500.000 денари.

Дадените износи на расходи низ поединечни ставки ги претставуваат реалните потреби на ЈРП МРТ, а воедно обезбедуваат трошење на финансиските средства рационално, економично и наменски во согласност со законите и законските прописи.

### **Планот на расходи ги опфаќа следните планирани групи на трошоци:**

#### **Трошоци на вработените**

Во оваа група за 2018 година се планирани трошоци во вкупен износ од 402.350.000 денари. Во оваа група на трошоци се опфатени бруто платите, надоместоците за исплата на отпремнина на вработените кои ги исполнуваат условите за одење во пензија, други лични примања (останати надоместоци – помош исплатена на вработените во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство), трошоците за здравствени услуги како и трошоците за едукација на вработените.

#### **Патни трошоци и транспортни услуги**

Оваа категорија ги опфаќа трошоците за службени патувања во земјата и странство - дневници, ноќевања и превоз, како и трошоците за користење на сопствено возило, услугите за такси превоз и слично, за што е планирана сума во вкупен износ од 9.750.000 денари. Најголемо учество во овие трошоци имаат патните трошоци и дневниците за службените патувања бидејќи МРТ како јавен радиодифузен сервис ги следи и пренесува до гледачите и слушателите сите значајни настани од јавен карактер во земјата и странство.

## Заеднички трошоци

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 313.250.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

### **Трошоци за сировини и материјали**

Група во која се опфатени трошоците за набавка на електричен и технички материјал, материјал за поправка и одржување на опремата и градежните објекти во МРТ, материјали за студиска реквизита, шминка, фризура и слично во вкупен износ од 5.800.000 денари, средства кои се неопходни за непречено одвивање на радио и ТВ програмата.

### **Трошоци за останати материјали**

Група на трошоци со вкупен износ од 2.500.000 денари во која спаѓаат трошоците за канцелариски материјал, заштитна облека и обувки, материјал за возен парк и разни останати потрошни материјали.

### **Трошоци за енергија**

Оваа група ги опфаќа тековните трошоци за електрична енергија, топлотна енергија и гориво и истата е планирана во вкупен износ од 39.300.000 денари.

### **Трошоци за ситен инвентар и автогуми**

Оваа група на трошоци е планирана во износ од 1.000.000 денари.

### **Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии**

Група на трошоци која во 2018 година е планирана во вкупен износ од 18.450.000 денари, а истата се однесува на трошоци за телефонски - директни линии, мобилни линии, интернет, поштарина и аудио и видео линии за пренос на програмата.

**Услуги за одржување и заштита**

Група на трошоци која е планирана во вкупен износ од 27.320.000 денари и која ги опфаќа трошоците за следните видови на услуги: агенциски услуги за физичко обезбедување на имот, услуги за инвестиционо и тековно одржување на основни средства и градежни објекти, одржување на возилата на МРТ и набавка на резервни делови за нив, одржување на ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување на ВЕБ страната на МРТ, агенциски услуги за одржување на хигиена и други услуги за одржување и заштита.

**Комунални услуги**

Во оваа група на трошоци спаѓаат трошоците за вода и ѓубретарина, дератизација, дезинфекција и дезинсекција во објектите на МРТ, трошоци за гаражирање и паркирање на возила и истата е планирана во вкупен износ од 4.340.000 денари.

**Останати услуги од работењето**

Во оваа група на трошоци за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 2.030.000 денари и истата опфаќа услуги за регистрација на возила, објава на огласи и конкурси, противпожарна заштита, шпедитерски услуги, заверка на пасоши, визи и слично.

**Трошоци за амортизација на основни средства**

Вкупниот износ на планирани трошоци за амортизацијата на основните средства за 2018 година е 68.000.000 денари, што е годишен отпис односно исправка на вредноста на набавената опрема во рамките на инвестиционите активности и процесот на дигитализација на ТВ опремата т.е. премин од аналогна кон дигитална технологија.

**Вредносно усогласување (обезвреднување) и траен отпис**

За вредносно усогласување на побарувањата од купувачите и отпис на побарувањата по основ на ненаплатена РДТ за 2018 година се планирани вкупно 70.000.000 денари;

**Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација**

За оваа категорија на трошоци со Финансискиот план за 2018 година се планирани вкупно 900.000 денари;

**Премии за осигурување**

Планираните средства за премии за осигурување на вкупниот движен и недвижен имот на МРТ во 2018 година изнесуваат 2.700.000 денари;

**Банкарски услуги и трошоци на платен промет**

Банкарските трансакции МРТ ги извршува преку жиро сметки во осум национални банки, а планираните средства за овој вид на трошоци за 2018 година изнесуваат вкупно 1.510.000 денари.

**Останати трошоци од работење**

Останатите трошоци од работење во кои спаѓаат трошоците за спроведување на ИСО стандардите и консултантски услуги, потоа услугите за контрола на квалитет, атестирање, изработка на елаборати и технички проекти, како и трошоци за стручна литература и списанија, со Финансискиот план за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 800.000 денари;

**Трошоци за надомест и други примања на членови на Програмски совет и Надзорен одбор**

Во согласност со Законот за ААМУ каде што е утврдена висината на надоместоците за членовите на органите на управување во МРТ, оваа група на трошоци за 2018 година е планирана во вкупен износ од 5.000.000 денари;

**Даноци, судски трошоци и административни такси**

За даноци, судски трошоци и административни такси како и трошоци за Сателитски провајдер - услуги за користење Uplink антена, во 2018 година планирани се вкупно 7.300.000 денари;

**Казни, пенали, надомест на штети**

За овие видови на трошоци планирани се вкупно 300.000 денари;

**Дополнително утврдени расходи од минати години**

Дополнително утврдените расходи од минати години се планирани во висина од 17.000.000 денари и истите се однесуваат на трошоци по разни основи кои биле планирани во минат период од тековното работење на МРТ но, во тој период, за истите не се доспеани фактури (расходи по фактури од минати години за извршени набавки и услуги во земјата и странство и слично).

**Камати од работење и затезни камати**

Каматите од редовното работење и затезните камати се планирани во висина од 35.000.000 денари.

**Негативни курсни разлики**

Трошоците по основ на негативни курсни разлики кои произлегуваат од девизниот платен промет кој во голем обем е застапен во тековното работење на МРТ, пред се, за откуп на странска филмска и спортска програма, како и за реализација на набавки на опрема, за 2018 година се планирани во вкупен износ од 4.000.000 денари;

**Програмски права**

Оваа категорија на трошоци е планирана во вкупен износ од 245.500.000 денари и истата се однесува на следните видови на трошоци: откуп на права за емитување на играна филмска и документарна програма, останати програмски права, надомест за фестивал ЕВРОСОНГ, надомест за снимање фестивали, откуп на права за емитување на спортски настани, надомест за откуп на програми од независни продуценти и трошоци за реализација на копродукциски проекти со документарна и друга содржина.

## Програмски трошоци

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 104.650.000 денари и истата ги опфаќа следните видови трошоци:

### Наемнини

Планираните трошоци за наемнини во 2018 година изнесуваат 300.000 денари и истите се однесуваат на наем на опрема и недвижности за кои произлегува потреба во текот на работењето;

### Останати трошоци од работење

За оваа група на трошоци во 2018 година се планирани вкупно 84.300.000 денари и истите се однесуваат на следните видови трошоци:

- Адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење,
- Носачи на аудио и видео материјали, услуги од агенции за користење податоци за истражување на програмата и мерење на рејтинг на гледаност,
- Технички услуги, интелектуални услуги,
- Услуги за ангажирање надворешни лица преку авторска агенција како и договори со изведувачи по основ на Законот за поддршка на домашната музичка продукција,
- Трошоци за реализација на проектот Евровизија, трошоци за награди од фестивали и други награди и слично.

### Членарини, котизации, ЗАМП и останати услуги

Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 18.550.000 денари и опфаќа годишни членарини за ЕБУ и ЦИРКОМ, котизации, трошоци за акредитации, мало авторско право ЗАМП и останати трошоци од работење.

### Материјали и услуги за дигитализација

За набавка на дигитални технички материјали и услуги за емитување на ТВ програмата за 2018 година планирани се средства во вкупен износ од 1.500.000 денари.

**Инвестиции**

Делот за инвестиции опфаќа набавка на опрема и други инвестиции во текот на 2018 година и за оваа намена планирани се вкупно 25.000.000 денари.

Планираните трошоци на ЈРП МРТ за 2018 година поединечно по ставки се претставени во табеларен преглед, а износите се изразени во денари.

**ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ВО ЈРП МРТ ЗА 2018 ГОДИНА**

| ВИДОВИ ТРОШОЦИ  | Предлог<br>финансиски план<br>за 2018г |
|---|--|
| 1   | 2                                      |
| <b>1) Трошоци за вработените</b>  |  |
| Бруто плати (нето плата, даноци, придонеси, минат труд, празнична, ноќна, г.о., боледување, платено отсуство)                 | 400.000.000                            |
| Отпремнина за одење во пензија  | 1.500.000                              |
| Други лични примања (останати надоместоци на вработени) помош во случај на починат вработен или член на семејството, и слично | 350.000                                |
| Трошоци за здравствени услуги   | 100.000                                |
| Трошоци за едукација  | 400.000                                |
| <b>Вкупно 1 - Трошоци за вработените</b>  | <b>402.350.000</b>                     |
| <b>2) Патни трошоци</b>   |  |
| Дневници и ноќевања за службени патувања во земјата   | 2.000.000                              |
| Дневници и ноќевања за службени патувања во странство   | 4.000.000                              |
| Превоз за службени патувања во земјата  | 100.000                                |
| Превоз за службени патувања во странство  | 2.000.000                              |
| Сопствено возило за службени потреби  | 300.000                                |
| Услуги за патарина, останати услуги од патувања   | 350.000                                |
| <b>Вкупно 2</b>   | <b>8.750.000</b>                       |
| <b>3) Транспортни услуги</b>  |  |
| Авто такси  | 1.000.000                              |
| <b>Вкупно 3</b>   | <b>1.000.000</b>                       |
| <b>Вкупно транспортни услуги</b>  | <b>9.750.000</b>                       |
| <b>Заеднички трошоци</b>  |  |
| <b>4) Трошоци за сировини и материјали</b>  |  |
| Електричен материјал  | 1.500.000                              |
| Технички материјал  | 2.000.000                              |
| Материјал за кулиси и декор   | 500.000                                |
| Материјал за реквизита  | 100.000                                |
| Материјал за шминка и фризура   | 100.000                                |
| Разни прехранбени и други материјали за снимање   | 100.000                                |
| Материјал за поправка и одржување   | 1.500.000                              |
| <b>Вкупно 4</b>   | <b>5.800.000</b>                       |
| <b>5) Трошоци за останати материјали</b>  |  |
| Канцелариски материјал  | 2.000.000                              |
| Материјал за возен парк   | 20.000                                 |
| Други потрошни материјали   | 10.000                                 |
| Заштитна облека и обувки, ХТЗ опрема  | 470.000                                |
| <b>Вкупно 5</b>   | <b>2.500.000</b>                       |

| ВИДОВИ ТРОШОЦИ<br>1   | Предлог<br>финансиски<br>план за 2018г<br>2 |
|---|---|
| <b>6) Трошоци за енергија</b>   |   |
| Трошоци за електрична енергија  | 17.000.000                                  |
| Трошоци за топлотна енергија  | 18.000.000                                  |
| Трошоци за гориво и мазиво  | 4.000.000                                   |
| Останати трошоци за користење енергија  | 300.000                                     |
| <b>Вкупно 6</b>   | <b>39.300.000</b>                           |
| <b>7) Трошоци за ситен инвентар и авто гуми</b>   |   |
| Ситен инвентар и автогуми   | 1.000.000                                   |
| <b>Вкупно 7</b>   | <b>1.000.000</b>                            |
| <b>8) Поштенски и телефонски услуги, интернет, аудио и видео линии</b>  |   |
| Телефонски трошоци-фиксни   | 1.000.000                                   |
| Телефонски трошоци-мобилни  | 2.600.000                                   |
| Трошоци за интернет   | 500.000                                     |
| Поштарина   | 350.000                                     |
| Трошоци за користење аудио и видео линии  | 14.000.000                                  |
| <b>Вкупно 8</b>   | <b>18.450.000</b>                           |
| <b>9) Услуги за одржување и заштита</b>   |   |
| Агенциски услуги за физичко обезбедување на објектите на МРТ  | 4.500.000                                   |
| Инвестиц.и тековно одрж.на основни средства   | 4.000.000                                   |
| Инвестиц.и тековно одржување на градежни објекти  | 11.000.000                                  |
| Одржување на возила и набавки на резервни делови  | 2.500.000                                   |
| Одржување на ситен инвентар и автогуми  | 100.000                                     |
| Други услуги за одржување   | 20.000                                      |
| Услуги за изработка и одржување на ВЕБ сајт и телетекст   | 1.200.000                                   |
| Агенциски услуги за одржување хигиена   | 4.000.000                                   |
| <b>Вкупно 9</b>   | <b>27.320.000</b>                           |
| <b>10) Комунални услуги</b>   |   |
| Гаражирање и паркирање на возила  | 40.000                                      |
| Дератизација и дезинфекција   | 300.000                                     |
| Трошоци за губретарина  | 1.000.000                                   |
| Трошоци за вода   | 3.000.000                                   |
| <b>Вкупно 10</b>  | <b>4.340.000</b>                            |
| <b>11) Останати услуги од работењето</b>  |   |
| Заверка на пасоши, визи и др.   | 150.000                                     |
| Трошоци за огласи и конкурси  | 700.000                                     |
| Трошоци за регистрација на возила, полнимоства и друго  | 400.000                                     |
| Шпедитерски услуги, царински услуги и брза пошта  | 200.000                                     |
| Трошоци за противпожарна заштита (полнење на ПП боци, сервисирање на ПП апарати)                                      | 500.000                                     |
| Останати услуги, занаетчиски и сл.  | 50.000                                      |
| Трошоци за фотокопирање   | 30.000                                      |
| <b>Вкупно 11</b>  | <b>2.030.000</b>                            |
| <b>12) Трошоци за амортизација</b>  |   |
| Амортизација на основни средства  | 68.000.000                                  |
| <b>Вкупно 12</b>  | <b>68.000.000</b>                           |
| <b>13) Вредносно усогласување (обезвреднување на средствата) и траен отпис</b>  |   |
| Вредносно усогласување на вложувања, ревалоризација на обврски, побарувања од купувачите и отпис на побарувања од РДТ | 70.000.000                                  |
| <b>Вкупно 13</b>  | <b>70.000.000</b>                           |



| ВИДОВИ ТРОШОЦИ<br>1  | Предлог<br>финансиски<br>план за 2018г<br>2 |
|--|---|
| <b>14) Трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација</b>  |   |
| Трошоци за промоција и пропаганда  | 100.000                                     |
| Трошоци за репрезентација  | 800.000                                     |
| <b>Вкупно 14</b>   | <b>900.000</b>                              |
| <b>15) Премии за осигурување</b>   |   |
| Премии за осигурување  | 2.700.000                                   |
| <b>Вкупно 15</b>   | <b>2.700.000</b>                            |
| <b>16) Банкарски услуги и трошоци во платен промет</b>   |   |
| Такси за истакнување фирма   | 10.000                                      |
| Банкарски услуги   | 1.500.000                                   |
| <b>Вкупно 16</b>   | <b>1.510.000</b>                            |
| <b>17) Останати трошоци од работење</b>  |   |
| Трошоци за спроведување на ИСО стандарди и консултанти   | 300.000                                     |
| Услуги за атестирање, изработка на елаборати и друго   | 200.000                                     |
| Трошоци за стручна литература и списанија  | 300.000                                     |
| <b>Вкупно 17</b>   | <b>800.000</b>                              |
| <b>18) Трошоци за надомест и други примања на членови на надзорен одбор, Програмски совет, одбор на директори и управители</b> |   |
| Надомест за членови на НО и Совет  | 5.000.000                                   |
| <b>Вкупно 18</b>   | <b>5.000.000</b>                            |
| <b>19) Даноци, судски такси и друго</b>  |   |
| Даноци   | 2.000.000                                   |
| Судски трошоци и административни такси   | 2.000.000                                   |
| Останати трошоци од работење - услуги (Трошоци кон Сателитски провајдер за користење на uplink антена за 2018г)                | 3.300.000                                   |
| <b>Вкупно 19</b>   | <b>7.300.000</b>                            |
| <b>20) Казни, пенали, надомест на штети</b>  |   |
| Казни, пенали, надомест на штети   | 300.000                                     |
| <b>Вкупно 20</b>   | <b>300.000</b>                              |
| <b>21) Дополнително утврдени расходи од минати години</b>  |   |
| Дополнително утврдени расходи од минати години   | 17.000.000                                  |
| <b>Вкупно 21</b>   | <b>17.000.000</b>                           |
| <b>22) Камати од работење и затезни камати</b>   |   |
| Камати од работење и затезни камати  | 35.000.000                                  |
| <b>Вкупно 22</b>   | <b>35.000.000</b>                           |
| <b>23) Негативни курсни разлики</b>  |   |
| Негативни курсни разлики   | 4.000.000                                   |
| <b>Вкупно 23</b>   | <b>4.000.000</b>                            |
| <b>Вкупно заеднички потреби</b>  | <b>313.250.000</b>                          |
| <b>24) Програмски права</b>  |   |
| Права за филмови   | 20.000.000                                  |
| Останати програмски права  | 12.000.000                                  |
| Надомест за фестивал ЕВРОСОНГ  | 2.500.000                                   |
| Надомест за снимање фестивали  | 1.000.000                                   |
| Права за спортски настани  | 95.000.000                                  |
| Надомест за откуп на програми од независни продуценти  | 25.000.000                                  |
| Копродукциски проекти  | 90.000.000                                  |
| <b>Вкупно 24 - Програмски права</b>  | <b>245.500.000</b>                          |

| ВИДОВИ ТРОШОЦИ<br>1  | Предлог<br>финансиски<br>план за 2018г<br>2 |
|--|---|
| <b>Програмски трошоци</b>  |   |
| <b>25) Наемнини</b>  |   |
| Наем на опрема и недвижности   | 300.000                                     |
| <b>Вкупно 25</b>   | <b>300.000</b>                              |
| <b>26) Останати трошоци од работење</b>  |   |
| Адвокатски и нотарски услуги   | 600.000                                     |
| Ревизија на финансиски извештаи  | 1.000.000                                   |
| Услуги за вештачење  | 200.000                                     |
| Носачи на аудио и видео материјал - промотивни материјали                          | 500.000                                     |
| Услуги за рејтинг агенции-надомест за користење податоци за истражување            | 2.500.000                                   |
| Технички услуги  | 7.000.000                                   |
| Трошоци за опремување сцена  | 2.000.000                                   |
| Интелектуални услуги   | 4.000.000                                   |
| Информативни услуги од агенции во земјата и странство                              | 200.000                                     |
| Авторски договори-авторска агенција  | 20.000.000                                  |
| Договори за изведувачи по основ на Закон за поддршка на домашна музичка продукција | 32.000.000                                  |
| Трошоци за проект Евровизија   | 8.500.000                                   |
| Трошоци за награди од фестивали и други награди                                    | 5.000.000                                   |
| Трошоци за судски извршители   | 800.000                                     |
| <b>Вкупно 26</b>   | <b>84.300.000</b>                           |
| <b>27) Членарини, котизации, такси, ЗАМП, останати услуги</b>                      |   |
| Годишни членарини - ЕБУ, ЦИРКОМ  | 9.000.000                                   |
| Котизации и акредитации  | 350.000                                     |
| Останати трошоци/услуги од работење - (РДТ и други услуги)                         | 200.000                                     |
| Мало авторско право (ЗАМП)   | 9.000.000                                   |
| <b>Вкупно 27</b>   | <b>18.550.000</b>                           |
| <b>28) Материјали и услуги за дигитализација</b>                                   |   |
| Набавка на дигитални технички материјали и услуги (архивирање)                     | 1.500.000                                   |
| <b>Вкупно 28</b>   | <b>1.500.000</b>                            |
| <b>Вкупно програмски трошоци</b>   | <b>104.650.000</b>                          |
| <b>А. ВКУПНО ТРОШОЦИ (од точка 1 до точка 28)</b>                                  | <b>1.075.500.000</b>                        |
| Набавка на опрема и други инвестиции   | 25.000.000                                  |
| <b>Б. ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ:</b>   | <b>25.000.000</b>                           |
| <b>ВКУПНО РАСХОДИ (А+Б)</b>  | <b>1.100.500.000</b>                        |

Скопје, Септември 2017 година